

Институт за стандардизација на Република Македонија

Огласник за стандарди и други стандардизациски документи

март 2008

Огласникот за стандарди и други стандардизациски документи на Институтот за стандардизација на Република Македонија содржи листа на македонски стандарди, нацрт македонски стандарди, предлог за усвојување на меѓународни, европски и други национални стандарди, повлечени македонски стандарди, повлечени нацрт македонски стандарди, исправки на македонските стандарди, и ценовник на македонските стандарди.

Доколку во листата на стандарди и други стандардизациски документи кои се објавени во овој Огласник откриете каква и да било грешка, која може да води до погрешна примена, Ве молиме не одложно да го известите ИСРМ, како би се отстраниле воочените пропусти.

Издава:



**Институт за стандардизација
на Република Македонија - ИСРМ**

Содржина:

СОДРЖИНА:

1. МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДИ.....	2
2. НАЦРТ МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДИ	8
3. ПРЕДЛОГ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ, ЕВРОПСКИ И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ	24
4. ПОВЛЕЧЕНИ МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДИ.....	
5. ИСПРАВКИ НА МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДИ	44
6. УСВОЕНИ МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДИ СО МЕТОД НА ИНДОСИРАЊЕ ДОСТАПНИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК	
7. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ	
8. ЦЕНОВНИК НА МАКЕДОНСКИТЕ СТАНДАРДИ.....	52

1. Македонски стандарди

Врз основа на Законот за стандардизација (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 54/02) ИСРМ ги подготвува и усвојува македонските стандарди и другите стандардизациски документи кои ја сочинуваат македонската национална стандардизација.

Македонските стандарди можат да бидат усвоени на следните начини:

- индосирање, објава за одобрување и за усвојување на меѓународен или европски стандард или друг стандардизациски документ (уин)
- препечатување на стандардот со национална насловна страница (упп)
- превод (упр)
- изработка на чисто национален стандард (унс).

Ознаката за начинот на усвојување наведена е до ознаката на стандардот. Покрај ознаката за начинот на усвојување, до ознаката на стандардот се наведува и ознаката за јазикот, на кој усвоениот стандард е достапен.

Македонските стандарди и другите стандардизациски документи за сите заинтересирани страни се на располагање во ИСРМ, улица “Васил Главинов“ бб. блок 10 мезанин, 1000 Скопје.

Усвоени македонски стандарди по Технички комитети

ИСРМ ТК 15 - Испитување без разрушување

МКС EN ISO 12706:2008 (мк) (упр)

Испитување без разрушување - Терминологија - Термини кои се употребуваат при испитување со пенетранти (идентичен со EN ISO 12706:2000)

Non-destructive testing - Terminology - Terms used in penetrant testing

ICS: 01.040.19 / 19.100

Усвоени македонски стандарди врз основа на одлуки донесени од Советот на ИСРМ

МКС EN 50360:2008 (ен) (уин)

Производствен стандард што го покажува придржувањето на мобилните телефони со основните ограничувања што се однесуваат на човечкото изложување на електромагнетни полиња (300 MHz – 3 GHz) (идентичен со EN 50360:2001)

Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)

ICS: 33.060.01;33.100.01

МКС EN 50385:2008 (ен) (уин)

Производствен стандард што го покажува придржувањето на базните радиостаници и фиксните терминални станици за безжични телекомуникациски системи со основните ограничувања или препорачаните нивоа што се однесуваат на човечката изложеност на радиофреквенциски електромагнетни полиња (110 MHz – 40 GHz) – Општа јавност (идентичен со EN 50385:2002)

Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz - 40 GHz) - General public

ICS: 17.220.20; 33.070.01

МКС EN 50401:2008 (ен) (уин)

Производствен стандард што го покажува придржувањето на фиксната опрема за радиопренос (110 MHz – 40 GHz) наменета за користење во безжични телекомуникациски мрежи со основните ограничувања или препорачаните нивоа што се однесуваат на изложеност на општата јавност на радиофреквенциски електромагнетни полиња кога се ставаат во употреба (идентичен со EN 50401:2006)

Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service

ICS: 17.220.20; 33.070.01

МКС EN 300 065-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Теснопојасни телеграфски уреди со директно печатење за прием на метеоролошки или навигациски информации (NAVTEX); Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 065-2 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 2: Harmonised EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive

МКС EN 300 065-3 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Теснопојасни телеграфски уреди со директно печатење за прием на метеоролошки или навигациски информации (NAVTEX); Дел 3: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.3е од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 065-3 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 3: Harmonised EN covering essential requirements of article 3.3e of the R&TTE directive

МКС EN 300 086-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Копнена мобилна служба; Радиоопрема со внатрешен и надворешен RF-приклучок првенствено наменета за аналоген говор; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 086-2 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 113-2 V1.3.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Копнена мобилна служба; Радиоопрема наменета за пренос на податоци (и / или говор) со користење на постојана или непостојана модулација на обвивката и со антенски приклучок; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 113-2 V1.3.1: 2003)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 135-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Аголно-модулирана радиоопрема за граѓански опсег (CEPT PR 27 радиоопрема); Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 135-2 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Angle-modulated Citizens Band radio equipment (CEPT PR 27 Radio Equipment); Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of R&TTE Directive

МКС EN 300 152-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Поморски радиофарови за означување на место на несреќа (EPIRBs) наменети за употреба на фреквенција 121.5 MHz или на фреквенциите 121.5 MHz и 243 MHz исклучиво за потреби за наведување; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 152-2 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 152-3 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Поморски радиофарови за означување на место на несреќа (EPIRBs) наменети за употреба на фреквенција 121.5 MHz или

на фреквенциите 121.5 MHz и 243 MHz исклучиво за потреби за наведување; Дел 3: Усогласен европски стандард според членот 3.3е од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 152-3 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only; Part 3: Harmonized EN under article 3.3e of the R&TTE Directive

МКС EN 300 162-2 V1.1.2: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Радиотелефонски предаватели и приемници за поморска мобилна служба што работат во VHF-опсезите; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 162-2 V1.1.2: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 162-3 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Радиотелефонски предаватели и приемници за поморска мобилна служба што работат во VHF-опсезите; Дел 3: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.3е од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 162-3 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3e of the R&TTE Directive

МКС EN 300 219-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Копнена мобилна служба; Радиоопрема со внатрешен или надворешен RF-приклучок првенствено наменета за аналоген говор; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 219-2 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 220-2 V2.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Уреди со мал досег (SRD); Радиоопрема што се употребува во фреквенциски опсег од 25 MHz до 1000 MHz со нивоа на моќност до 500 mW; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.(2) од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 220-2 V2.1.1: 2006)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3(2) of the R&TTE Directive

МКС EN 300 220-3 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Урди со мал домет (SRD); Радиоопрема што се употребува во фреквенциски опсег од 25 MHz до 1000 MHz со нивоа на моќност до 500 mW; Дел 3: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 220-3 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 224-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); On-site paging service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Услуга на еднонасочен повик (paging); Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 224-2 V1.1.1: 2001)

МКС EN 300 296-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Копнена мобилна служба; Радиоопрема што користи интегрирани антени првенствено наменета за аналоген говор; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 296-2 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonised EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 328 V1.6.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Широкопојасни системи за пренос; Опрема за пренос на податоци во 2.4 GHz ISM-опсегот и користење на модулациски техники на проширен спектар; Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 328 V1.6.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 330-2 V1.3.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Уреди со мал домет (SRD); Радиоопрема во фреквенцискиот опсег од 9 kHz до 25 MHz и системи со индуктивна јамка во фреквенцискиот опсег од 9 kHz до 30 MHz – Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2 од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 330-2 V1.3.1: 2006)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30MHz- Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 341-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Копнена мобилна служба (RP 02); Радиоопрема што користи интегрирана антена за пренесување сигнали за иницирање специфичен одзив во приемникот; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 341-2 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile service (RP 02); Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 373-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Поморски мобилни предаватели и приемници за употреба во MF и HF-опсезите; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 373-2 V1.1.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands Part 2: Harmonised EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 373-3 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Поморски мобилни предаватели и приемници за употреба во MF и HF-опсезите Дел 3: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.3(е) од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 373-3 V1.1.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands Part 3: Harmonised EN covering essential requirements of article 3.3(e) of the R&TTE Directive

МКС EN 300 390-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Копнена мобилна служба; Радиоопрема наменета за пренос на податоци (и говор) и користење на интегрирана антена; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 390-2 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 422-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Безжични микрофони во фреквенцискиот опсег од 25 MHz до 3 GHz; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 422-2 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 433-2 V1.1.2: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Копнена мобилна служба;

Радиоопрема за граѓански опсег со амплитудна модулација со два странични опсези (DSB) и / или еден страничен опсег (SSB); Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 433-2 V1.1.2: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Double Side Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) Amplitude modulated Citizen's Band radio Equipment; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of R&TTE Directive **МКС EN 300 440-2 V1.1.2: 2008** (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Уреди со мал домет ; Радиоопрема што се користи во фреквенцискиот опсег од 1 GHz до 40 GHz; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 440-2 V1.1.2: 2004) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN under Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 454-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Широкопојасни аудиолинкови; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 454-2 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wide band audio links; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 471-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Копнена милна служба; Пристапен протокол, правила за зафатеност и соодветни технички карактеристики на радиоопрема за пренос на податоци на заеднички канали; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 471-2 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Access protocol, occupation rules and corresponding technical characteristics of radio equipment for the transmission of data on shared channels; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 674-2-1 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Патно-транспортна и сообраќајна телематика (RTTT); Специјализирана комуникациска опрема за пренос со мал домет (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) што работи во 5.8 GHz индустриски, научен и медицински (ISM) опсег – Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE; Поддел 1: Барања за уреди за поставување поставени покрај пат (RUS) (идентичен со EN 300 674-2-1 V1.1.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500kbit/s/250 kbit/s) operating in the 5.8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band- Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive; Sub- Part 1: Requirements for Road Side Units (RUS)

МКС EN 300 674-2-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Патно-транспортна и сообраќајна телематика (RTTT); Специјализирана комуникациска опрема за пренос со мал домет (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) што работи во 5.8 GHz индустриски, научен и медицински (ISM) опсег – Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE; Поддел 1: Барања за уреди поставени на возило (OBU) (идентичен со EN 300 674-2-2 V1.1.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500kbit/s/250 kbit/s) operating in the 5.8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band- Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive; Sub- Part 2: Requirements for On-Board Units (OBU)

МКС EN 300 698-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Радиотелефонски предаватели и приемници за поморска мобилна служба што работат во VHF-опсезите, а се користат на водени патишта во внатрешноста; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 698-2 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Part

2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 698-3 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Радиотелефонски предаватели и приемници за поморска мобилна служба што работат во VHF-опсезите, а се користат на водени патишта во внатрешноста; Дел 3: Усогласен европски стандард според членот 3.3е од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 698-3 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 3: Harmonized EN under article 3.3e of the R&TTE Directive

МКС EN 300 718-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Радиофарови за лавини; Предавателно-приемни системи; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 718-2 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 718-3 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Радиофарови за лавини; Предавателно-приемни системи; Дел 3: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.3е од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 718-3 V1.2.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche beacons; Transmitter-receiver systems; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3e of the R&TTE Directive

МКС EN 300 720-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Системи и опрема на ултрависоки фреквенции (UHF) за комуникација на пловен објект; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 720-2 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Ultra-High Frequency (UHF) on-board communications systems and equipment; Part 2: Harmonised EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 300 761-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Уреди со мал домет (SRD); Автоматска идентификација на возила (AVI) во железници што работи во фреквенцискиот опсег 2.45 GHz; Дел 2: Усогласен стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 300 761-2 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Automatic Vehicle Identification (AVI) for railways operating in the 2,45 GHz frequency range; Part 2: Harmonized standard covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 025-2 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); VHF-опрема за радиотелефонија за општи комуникации и придружна опрема за класа „D“ дигитално селективно повикување (DSC); Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 025-2 V1.2.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 025-3 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); VHF-опрема за радиотелефонија за општи комуникации и придружна опрема за Класа "D" дигитално селективно повикување (DSC); Дел 3: Усогласен европски стандард според членот 3.3е од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 025-3 V1.2.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 3: Harmonized EN under article 3.3e of the R&TTE Directive

МКС EN 301 091-2 V.1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Радарска опрема за патно-транспортна и сообраќајна телематика (RTTT) што работи во опсегот од 76 GHz до 77 GHz; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од

Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 091-2 V.1.2.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 166-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Копнена мобилна служба; Технички карактеристики и услови за тестирање на радио опрема за аналогна и / или дигитална комуникација (говор и / или податоци) што работи на теснопојасни канали и има антенски приклучок; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 166-2 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrowband channels and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 178-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Преносна опрема за радиотелефонија за многу високи фреквенции (VHF) за поморска мобилна служба што работи во VHF-опсезите (само за не-GMDSS апликации); Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 178-2 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only); Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 357-2 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Безгајтански аудиоуреди во опсегот од 25 MHz до 2000 MHz; Кориснички радиомикрофони и слушни помагала што работат во усогласениот CEPT-опсег од 863 MHz до 865 MHz; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 357-2 V1.2.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2000 MHz; Consumer radio microphones and in-ear monitoring systems operating in the CEPT harmonized band 863 MHz to 865 MHz; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 360 V1.1.3: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за сателитски кориснички терминали (SUT) за пренос кон сателити во геостационарна орбита во фреквенциските опсежи од 27.5 до 29.5 GHz што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 360 V1.1.3: 2001)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 27,5 to 29,5 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 406 V1.5.1: 2008 (ен) (уин)

Дигитални подобрени безгајтански телекомуникации (DECT); Усогласен европски стандард за дигитални подобрени безгајтански телекомуникации (DECT) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE; Генеричко радио (идентичен со EN 301 406 V1.5.1: 2003)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonised EN for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive; Generic radio

МКС EN 301 419-1 V4.0.1: 2008 (ен) (уин)

Дигитален целуларен телекомуникациски систем (Фаза 2); Дополнителни барања за глобален систем за мобилни комуникации (GSM); Дел 1: Мобилни станици во опсезите GSM 900 и DCS 1800; Пристап (GSM 13.01 верзија 4.0.1) (употребливи делови: 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 13.1, 13.2, 13.3-1, 13.4, 14.1.1.2, 14.1.2.2, 14.3, 14.4.1, 14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16, 20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2, 21.3.1, 21.3.2, 21.4, 22.1, 25.2.1.1.4, 25.2.1.2.3, 25.2.1.2.4, 25.2.3, 26.2.1.1, 26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2, 26.6.1.1, 26.6.1.2, 26.6.13.10, 26.6.13.3, 26.6.13.5, 26.6.13.6, 26.6.13.8, 26.6.13.9, 26.7.4.6, 26.7.5.7.1, 26.8.1.2.6.6, 26.8.1.3.5.2, 26.8.2.1, 26.8.2.2, 26.8.2.3, 26.8.3, 26.9.2, 26.9.3, 26.9.4, 26.9.5, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2, 26.11.2.1, 26.12.1, 26.12.2.1, 26.12.3, 26.12.4, 27.6, 27.7, 31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2, 34.2.3) (идентичен со EN 301 419-1 V4.0.1: 1999)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM); Part 1: Mobile stations in the GSM 900 and DCS 1 800 bands; Access

(GSM 13.01 version 4.0.1) (applicable parts: 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 13.1, 13.2, 13.3-1, 13.4, 14.1.1.2, 14.1.2.2, 14.3, 14.4.1, 14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16, 20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2, 21.3.1, 21.3.2, 21.4, 22.1, 25.2.1.1.4, 25.2.1.2.3, 25.2.1.2.4, 25.2.3, 26.2.1.1, 26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2, 26.6.1.1, 26.6.1.2, 26.6.13.10, 26.6.13.3, 26.6.13.5, 26.6.13.6, 26.6.13.8, 26.6.13.9, 26.7.4.6, 26.7.5.7.1, 26.8.1.2.6.6, 26.8.1.3.5.2, 26.8.2.1, 26.8.2.2, 26.8.2.3, 26.8.3, 26.9.2, 26.9.3, 26.9.4, 26.9.5, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2, 26.11.2.1, 26.12.1, 26.12.2.1, 26.12.3, 26.12.4, 27.6, 27.7, 31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2, 34.2.3)

МКС EN 301 419-2 V5.1.1: 2008 (ен) (уин)

Дигитален целуларен телекомуникациски систем (Фаза 2+); Дополнителни барања за глобален систем за мобилни комуникации (GSM); Брз пренос на податоци со комутација на канали (HSCSD) Повеќеслотни мобилни станици; Пристап (идентичен со EN 301 419-2 V5.1.1: 2000) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM); High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) Multislot Mobile Stations; Access

МКС EN 301 419-3 V5.0.2: 2008 (ен) (уин)

Дигитален целуларен телекомуникациски систем (Фаза 2+); Дополнителни барања за глобален систем за мобилни комуникации (GSM); Подобрени говорни повици (ASCI); Мобилни станици; Пристап (GSM 13.68 верзија 5.0.2 издание 1996) (употребливи делови: 26.14.5.2, 26.14.7.3, 26.14.8.1) (идентичен со EN 301 419-3 V5.0.2: 1999)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM); Advanced Speech Call Items (ASCI); Mobile Stations; Access (GSM 13.68 version 5.0.2 Release 1996) (applicable parts: 26.14.5.2, 26.14.7.3, 26.14.8.1)

МКС EN 301 419-7 V5.0.2: 2008 (ен) (уин)

Дигитален целуларен телекомуникациски систем (Фаза 2+); Дополнителни барања за глобален систем за мобилни комуникации (GSM); Опсег за железници (R-GSM); Мобилни станици; Пристап (GSM 13.67 верзија 5.0.2) (употребливи делови: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13.9, 14.7.3, 20.21.1, 20.21.2, 20.21.3, 20.21.4, 20.21.5, 20.21.6, 20.21.7, 20.21.8, 20.21.9, 20.21.10, 20.21.11, 20.21.12, 20.21.13, 20.21.15, 20.21.16, 20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2) (идентичен со EN 301 419-7 V5.0.2: 1999)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM); Railways Band (R-GSM); Mobile Stations; Access (GSM 13.67 version 5.0.2) (applicable parts: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13.9, 14.7.3, 20.21.1, 20.21.2, 20.21.3, 20.21.4, 20.21.5, 20.21.6, 20.21.7, 20.21.8, 20.21.9, 20.21.10, 20.21.11, 20.21.12, 20.21.13, 20.21.15, 20.21.16, 20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2)

МКС EN 301 423 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Усогласен стандард за терестријалниот воздухопловен телекомуникациски систем според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 423 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized Standard for the Terrestrial Flight Telecommunications System under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 426 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за копнени мобилни сателитски земски станици (LMES) со мал проток на податоци што работат во фреквенциските опсежи 1.5/1.6 GHz, што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 426 V1.2.1: 2001)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 427 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за мобилни сателитски земски станици (MESs) со мал проток на податоци освен воздухопловни мобилни сателитски земски станици, што работат во фреквенциските опсежи 11/12/14 GHz, што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 427 V1.2.1: 2001)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Low data rate Mobile satellite Earth Stations (MESs) except aeronautical mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

МКС EN 301 428 V1.3.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за VSAT-

терминали; Сателитски земски станици само за предавање, за предавање и прием или само за прием што работат во фреквенциските опсежи 11/12/14 GHz, што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 428 V1.3.1: 2006) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 430 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за сателитско прибирање на новости со превозливи земски станици (SNG TES) што работат во фреквенциските опсежи 11-12/13-14 GHz, што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 430 V1.1.1: 2000) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 441 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за мобилни земски станици (MESs), вклучувајќи рачни земски станици, за сателитски персонални комуникациски мрежи (S-PCN) во опсезите 1.6/2.4 GHz од мобилната сателитска служба (MSS), што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 441 V1.1.1: 2000)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,6/2,4 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 442 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за мобилни земски станици (MESs), вклучувајќи рачни земски станици, за сателитски персонални комуникациски мрежи (S-PCN) во опсезите 2,0 GHz од мобилната сателитска служба (MSS), што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 442 V1.1.1: 2000)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 443 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за VSAT-терминали; Сателитски земски станици само за предавање, за предавање и прием или само за прием што работат во фреквенциските опсежи 4 GHz и 6 GHz, што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 443 V1.2.1: 2001) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 444 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за копнени мобилни земски станици (LMES) што работат во опсезите 1.5 GHz и 1.6 GHz обезбедувајќи говорни и / или податочни комуникации, што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 444 V1.1.1: 2000)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 449 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Усогласен европски стандард за CDMA базни станици со проширен спектар што работат во целуларниот опсег 450 MHz (CDMA 450) и во опсезите 410,450 и 870 MHz за PAMR (CDMA-PAMR), што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 449 V1.1.1: 2006) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum base stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE

Directive

MKC EN 301 459 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за сателитски интерактивни терминали (SIT) и сателитски кориснички терминали (SUT) кои пренесуваат кон сателити во геостационарна орбита во фреквенциските опсези од 29.5 до 30.0 GHz, што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 459 V1.2.1: 2000)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29,5 to 30,0 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

MKC EN 301 489-01 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 1: Заеднички технички барања (идентичен со EN 301 489-01 V1.2.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

MKC EN 301 489-02 V1.3.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 2: Посебни услови за пејџинг радиоопрема (идентичен со EN 301 489-02 V1.3.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radio paging equipment

MKC EN 301 489-03 V1.4.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 3: Посебни услови за уреди со мал досег (SRD) што работат на фреквенции помеѓу 9 kHz и 40 GHz (идентичен со EN 301 489-03 V1.4.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz

MKC EN 301 489-04 V1.3.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 4: Посебни услови за фиксни радиолинкови и помошна опрема и служби (идентичен со EN 301 489-04 V1.3.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment and services

MKC EN 301 489-05 V1.3.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 5: Посебни услови за приватно копнено мобилно радио (PMR) и помошна опрема (говорна и неговорна) (идентичен со EN 301 489-05 V1.3.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech)

MKC EN 301 489-06 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 6: Посебни услови за опрема за дигитални напредни безгајтански телекомуникации (DECT) (идентичен со EN 301 489-06 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment

MKC EN 301 489-07 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 7: Посебни услови за мобилна и преносна радио и помошна опрема на дигитални целуларни радиотелекомуникациски системи (GSM и DCS) (идентичен со EN 301 489-07 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility

(EMC) standard for radio equipment and services; Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS)

МКС EN 301 489-08 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 8: Посебни услови за GSM-базни станици (идентичен со EN 301 489-08 V1.2.1: 2002)

Electro-Magnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 8: Specific conditions for GSM base stations

МКС EN 301 489-09 V1.3.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 9: Посебни услови за безжични микрофони, слична радиофреквенциска (RF) аудиолинковска опрема, безгајтански слушни помагала (идентичен со EN 301 489-09 V1.3.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices

МКС EN 301 489-10 V1.3.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 10: Посебни услови за опрема од прва (CT1 и CT1+) и втора генерација (CT2) безгајтанска телефонска опрема (идентичен со EN 301 489-10 V1.3.1: 2002)

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment

МКС EN 301 489-11 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 11: Посебни услови за предаватели во терестријална звучна радиодифузна служба (идентичен со EN 301 489-11 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 11: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting service transmitters

МКС EN 301 489-12 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 12: Посебни услови за VSAT-терминали, сателитски интерактивни земски станици што работат во фреквенциските опсези помеѓу 4 GHz и 30 GHz во фиксна сателитска служба (FSS) (идентичен со EN 301 489-12 V1.2.1: 2003)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)

МКС EN 301 489-13 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 13: Посебни услови за радио и помошна опрема (говорна и неговорна) за граѓански опсег (CB) (идентичен со EN 301 489-13 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 13: Specific conditions for Citizens' Band (CB) radio and ancillary equipment (speech and non-speech)

МКС EN 301 489-14 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 14: Посебни услови за ТВ предаватели за аналогна и дигитална терестријална радиодифузна служба (идентичен со EN 301 489-14 V1.2.1: 2003)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 14: Specific conditions for analogue and digital terrestrial TV broadcasting service transmitters

МКС EN 301 489-15 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 15: Посебни услови за комерцијално достапна аматерска радиоопрема (идентичен со EN 301 489-15 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment

МКС EN 301 489-16 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 16: Посебни услови за аналогна целуларна радиокомуникациска опрема, мобилна и преносна (идентичен со EN 301 489-16 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 16: Specific conditions for analogue cellular radio communications equipment, mobile and portable

МКС EN 301 489-17 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 17: Посебни услови за опрема за широкопојасни податоци и HIPERLAN (идентичен со EN 301 489-17 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Wideband data and HIPERLAN equipment

МКС EN 301 489-18 V1.3.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 18: Посебни услови за терестријална транкинг-радиоопрема (TETRA) (идентичен со EN 301 489-18 V1.3.1: 2002)

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 18: Specific conditions for Terrestrial Trunked Radio (TETRA) equipment

МКС EN 301 489-19 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 19: Посебни услови за мобилни земски станици само за прием (ROMES) што работат во опсегот 1.5 GHz за пренос на податоци (идентичен со EN 301 489-19 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communication

МКС EN 301 489-20 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 20: Посебни услови за мобилни земски станици (MES) што се користат во мобилните сателитски служби (MSS) (идентичен со EN 301 489-20 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 20: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES) used in the Mobile Satellite Services (MSS)

МКС EN 301 489-22 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 22: Посебни услови за VHF-воздухопловна мобилна и фиксна радиоопрема поставени на земја (идентичен со EN 301 489-22 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 22: Specific requirements for ground-based VHF aeronautical mobile and fixed radio equipment

МКС EN 301 489-23 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 23: Посебни услови за IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) бази радиостаници (BS), репетиторска и помошна опрема (идентичен со EN 301 489-23 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment

МКС EN 301 489-24 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби – Дел 24: Посебни услови за IMT-2000 CDMA

Direct Spread (UTRA) за мобилна и преносна (UE) радио и помошна опрема (идентичен со EN 301 489-24 V1.2.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services- Part 24; Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment

МКС EN 301 489-25 V2.0.0: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 25: Посебни услови за IMT-2000 CDMA Multi-carrier мобилни станици и помошна опрема (идентичен со EN 301 489-25 V2.0.0: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 25: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier Mobile Stations and ancillary equipment

МКС EN 301 489-26 V2.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 26: Посебни услови за IMT-2000 CDMA Multi-carrier базни станици и помошна опрема (идентичен со EN 301 489-26 V2.2.1: 2003)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 26: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier Base Stations and ancillary equipment

МКС EN 301 489-27 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 27: Посебни услови за активни медицински импланти со ултра мала моќност (ULP-AMI) и сродни периферни уреди (ULP-AMI-P) (идентичен со EN 301 489-27 V1.1.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P)

МКС EN 301 489-28 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за Електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 28: Посебни услови за безжични дигитални видеолинкови (идентичен со EN 301 489-28 V1.1.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 28: Specific conditions for wireless digital video links

МКС EN 301 489-31 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби; Дел 31: EMC за радиоопрема во опсег од 9 до 315 kHz за активни медицински импланти со ултра мала моќност (ULP-AMI) и сродни периферни уреди (ULP-AMI-P) (идентичен со EN 301 489-31 V1.1.1: 2005)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 31: EMC for radio equipment in the 9 to 315 kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P)

МКС EN 201 489-32 V 1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) на радиоопрема и служби – Дел 32: Радарски апликации за земјини и ѕидни испитувања (идентичен со EN 201 489-32 V 1.1.1: 2005)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services-Part 32: Ground and Wall-Probing Radar applications

МКС EN 301 502 V8.1.2: 2008 (ен) (уин)

Усогласен европски стандард за глобален систем за мобилни комуникации (GSM); Опрема за базни станици и репетитори што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (GSM 13.21 верзија 8.0.1 издание 1999) (идентичен со EN 301 502 V8.1.2: 2001)

Harmonized EN for Global System for Mobile communications (GSM); Base Station and Repeater equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (GSM 13.21 version 8.0.1 Release 1999)

МКС EN 301 511 V9.0.2: 2008 (ен) (уин)

Глобален систем за мобилни комуникации (GSM); Усогласен стандард за мобилни станици во

опсезите GSM 900 и DCS 1800, што ги опфаќа суштествените барања според членот 3.2. од Директивата R&TTE (1999/5/EC) (идентичен со EN 301 511 V9.0.2: 2003)
Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized standard for mobile stations in the GSM 900 and DCS 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC)

МКС EN 301 526 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Усогласен европски стандард за CDMA spread spectrum мобилни станици што работат во целуларниот опсег 450 MHz (CDMA 450) и во опсезите 410, 450 и 870 MHz за PAMR (CDMA-PAMR), што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 526 V1.1.1: 2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 721 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за мобилни земски станици (MESs) кои обезбедуваат пренос на податоци со мала битска брзина (LBRDC) користејќи сателити во ниска земјина орбита (LEO) што работат под 1 GHz, што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 721 V1.2.1: 2001)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1 GHz covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 751 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Фиксни радиосистеми; Опрема и антени за системи точка-точка; Општ усогласен стандард за системи точка-точка дигитални фиксни радиосистеми и антени што ги опфаќа суштествените барања според членот 3.2 од Директивата 1999/05/EC (идентичен со EN 301 751 V1.2.1: 2002)
Fixed Radio Systems; Point-to-Point equipment and antennas; Generic harmonised standard for Point-to-Point digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under article 3.2 of the 1999/05/EC Directive

МКС EN 301 753 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Фиксни радиосистеми; Опрема и антени за системи повеќе точки; Општ усогласен стандард за дигитални фиксни радиосистеми и антени за системи повеќе точки, што ги опфаќа суштествените барања според членот 3.2 од Директивата 1999/5/EC (идентичен со EN 301 753 V1.2.1: 2003)

Fixed Radio Systems; Multipoint equipment and antennas; Generic harmonized standard for multipoint digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under article 3.2 of the Directive 1999/5/EC

МКС EN 301 783-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Копнена мобилна служба; Комерцијално достапна аматерска радиоопрема; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 783-2 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 796 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Усогласен европски стандард за CT1 и CT1+ безжајтанска телефонска опрема што ги опфаќа суштествените барања според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 796 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT1 and CT1+ cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

МКС EN 301 797 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Усогласен европски стандард за CT2 безжајтанска телефонска опрема што ги опфаќа суштествените барања според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 797 V1.1.1: 2000)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT2 cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

МКС EN 301 839-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Радиоопрема во фреквенциското подрачје од 402 MHz до 405 MHz за активни медицински импланти со ултра мала моќност и додатоци; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 839-2 V1.1.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio equipment in the frequency range 402 MHz to 405 MHz for Ultra Low Power Active Medical Implants and Accessories; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 840-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Дигитални безжични микрофони што работат во усогласениот СЕРТ-опсег од 1785 MHz до 1800 MHz; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 840-2 V1.1.1: 2001)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital wireless microphones operating in the СЕРТ harmonized band 1785 MHz to 1 800 MHz; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 843-1 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) за поморска радиоопрема и служби; Дел 1: Заеднички технички барања (идентичен со EN 301 843-1 V1.2.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

МКС EN 301 843-4 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) за поморска радиоопрема и служби; Дел 4: Посебни услови за теснопојасни NAVTEX-приемници со директно печатење (NBDP) (идентичен со EN 301 843-4 V1.2.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) NAVTEX receivers

МКС EN 301 843-5 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) за поморска радиоопрема и служби; Дел 5: Посебни услови за MF/HF радиотелефонски предаватели и приемници (идентичен со EN 301 843-5 V1.1.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for MF/HF radiotelephone transmitters and receivers

МКС EN 301 843-6 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Стандард за електромагнетна компатибилност (EMC) за поморска радиоопрема и служби; Дел 6: Посебни услови за земски станици поставени на брод што работат во фреквенциски опсези над 3 GHz (идентичен со EN 301 843-6 V1.1.1: 2006)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Earth Stations on board Vessels operating in frequency bands above 3 GHz

МКС EN 301 893 V1.2.3: 2008 (ен) (уин)

Радиомрежи за широкопојасен пристап (BRAN); RLAN во 5 GHz со високи перформанси; Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 893 V1.2.3: 2003)

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 908-01 V2.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Базни станици (BS) и корисничка опрема (UE) за IMT-2000 трета генерација целуларни мрежи; Дел 1: Усогласен европски стандард за IMT-2000, вовед и заеднички барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 908-01 V2.2.1: 2003)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 908-02 V2.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Базни станици (BS) и корисничка

опрема (UE) за IMT-2000 трета генерација целуларни мрежи; Дел 2: Усогласен европски стандард за IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 908-02 V2.2.1: 2003) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 908-03 V2.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Базни станици (BS) и корисничка опрема (UE) за IMT-2000 трета генерација целуларни мрежи; Дел 3: Усогласен европски стандард за IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (BS) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 908-03 V2.2.1: 2003) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 3: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 908-04 V2.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Базни станици (BS) и корисничка опрема (UE) за IMT-2000 трета генерација целуларни мрежи; Дел 4: Усогласен европски стандард за IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (UE) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 908-04 V2.2.1: 2003) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 4: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 908-05 V2.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Базни станици (BS) и корисничка опрема (UE) за IMT-2000 трета генерација целуларни мрежи; Дел 5: Усогласен европски стандард за IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (BS) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 908-05 V2.2.1: 2003) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 5: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 908-06 V2.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Базни станици (BS) и корисничка опрема (UE) за IMT-2000 трета генерација целуларни мрежи; Дел 6: Усогласен европски стандард за IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 908-06 V2.2.1: 2003) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 6: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 908-07 V2.2.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Базни станици (BS) и корисничка опрема (UE) за IMT-2000 трета генерација целуларни мрежи; Дел 7: Усогласен европски стандард за IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 908-07 V2.2.1: 2003) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 7: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 908-08 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Базни станици (BS) и корисничка опрема (UE) за IMT-2000 трета генерација целуларни мрежи; Дел 8: Усогласен европски стандард за IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (UE) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 908-08 V1.1.1: 2002) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 8: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the

R&TTE Directive

МКС EN 301 908-09 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Базни станици (BS) и корисничка опрема (UE) за IMT-2000 трета генерација целуларни мрежи; Дел 9: Усогласен европски стандард за IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (BS) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 908-09 V1.1.1: 2002) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 9: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 908-10 V2.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Базни станици (BS) и корисничка опрема (UE) за IMT-2000 трета генерација целуларни мрежи; Дел 10: Усогласен европски стандард за IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 908-10 V2.1.1: 2003)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 10: Harmonized EN for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 908-11 V.2.3.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Базни станици (BS), репетитори и корисничка опрема (UE) за IMT-2000 трета генерација целуларни мрежи; Дел 11: Усогласен европски стандард за IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (репетитори) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 908-11 V.2.3.1: 2004)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular Networks; Part 11: Harmonised EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Repeaters) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 929-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); VHF-предаватели и приемници како крајбрежни станици за GMDSS и други апликации во поморските мобилни служби; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 929-2 V1.1.1: 2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile services; Part 2: Harmonized EN under Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 301 997-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Пренос и мултиплексирање (TM); Повеќе точки опрема; Радиоопрема за употреба во мултимедиски безжични системи (MWS) во фреквенцискиот опсег од 40.5 GHz до 43.5 GHz; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 301 997-2 V1.1.1: 2003)

Transmission and Multiplexing (TM); Multipoint equipment; Radio equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 017-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Опрема за пренесување на амплитудно модулиран (AM) сигнал во звучна радиодифузна служба – Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 017-2 V1.1.1: 2005)

Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service- Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 018-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Опрема за пренесување на фреквенциски модулиран (FM) сигнал во радиодифузна служба; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 018-2 V1.1.1: 2002) Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) radio broadcast service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 054-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Меторолошка помош (Met Aids); Радиосонди што се употребуваат во фреквенцискиот опсег од 400.15 MHz до 406 MHz со нивоа на моќност до 200 mW; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 054-2 V1.1.1: 2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 064-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Безжични видеолинкови (WVL) што работат во фреквенцискиот опсег од 1.3 GHz до 50 GHz; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 064-2 V1.1.1: 2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band; Part 2: Harmonized EN under Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 066-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Уреди со мал домет (SRD); Радарски апликации за земни и видни испитувања – Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 066-2 V1.1.1: 2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Ground and Wall-Probing Radar applications- Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 077-2 V.1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Опрема за пренесување во терестријална дигитална звучна радиодифузна служба (T-DAB); Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со МКС EN 302 077-2 V.1.1.1: 2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Terrestrial - Digital Audio Broadcasting(T-DAB) service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 186 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за сателитски мобилни воздухопловни земски станици (AESs) што работат во фреквенциските опсежи 11/12/14 GHz, што ги опфаќа суштествените барања според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 186 V1.1.1: 2004)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for satellite mobile Aircraft Earth Stations (AESs)operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 195-2 V1.1.1 : 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Радиоопрема во фреквенциското подрачје од 9 kHz до 315 kHz за активни медицински импланти со ултра мала моќност (ULP-AMI) и додатоци; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 195-2 V1.1.1 : 2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 315 kHz for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and accessories; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 208-2 V.1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Радиофреквенциска идентификациска опрема што работи во опсегот од 865 MHz до 868 MHz со нивоа на моќност до 2 W; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 208-2 V.1.1.1: 2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W; Part 2: Harmonised EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 217-2-2 V1.1.3: 2008 (ен) (уин)

Фиксни радиосистеми; Карактеристики и барања за опрема и антени за системи точка-точка; Дел 2 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE за дигитални системи што работат во фреквенциски опсежи каде што е применета фреквенциска координација (идентичен со EN 302 217-2-2 V1.1.3: 2004)

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point to point equipment and antennas; Part 2 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3.2 of R&TTE Directive for digital systems operating in frequency bands where frequency co ordination is applied

МКС EN 302 217-3 V1.1.3: 2008 (ен) (уин)

Фиксни радиосистеми; Карактеристики и барања за опрема и антени за системи точка-точка; Дел 3: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE за опрема што работи во фреквенциски опсези каде што фреквенциска координација не е применета (идентичен со EN 302 217-3 V1.1.3: 2005)

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of R&TTE Directive for equipment operating in frequency bands where no frequency co-ordination is applied

МКС EN 302 217-4-2 V1.1.3: 2008 (ен) (уин)

Фиксни радиосистеми; Карактеристики и барања за опрема и антени за системи точка-точка; Дел 4 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2 од Директивата R&TTE за антени (идентичен со EN 302 217-4-2 V1.1.3: 2004)

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point to point equipment and antennas; Part 4 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3.2 of R&TTE Directive for antennas

МКС EN 302 245-2 V.1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Опрема за пренесување на Digital Radio Mondiale (DRM) во радиодуфузна служба; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 245-2 V.1.1.1: 2005)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM) broadcasting service; Part 2: Harmonised EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 288-2 V.1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Уреди со мал домет; Патно-транспортна и сообраќајна телематика (RTTT); Радарска опрема со мал домет што работи во опсегот 24 GHz; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 288-2 V.1.1.1: 2005)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 291-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Уреди со мал домет; Индуктивна опрема за пренос на податоци со мал домет што работи на 13.56 MHz – Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 291-2 V1.1.1: 2005)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Close Range Inductive Data Communication equipment operating at 13,56 MHz- Part 2: Harmonised EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 296 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Опрема за пренос во дигитална телевизиска радиодифузна служба, терестријална (DVB-T); Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 296 V1.1.1: 2005)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the digital television broadcast service, Terrestrial (DVB-T); Harmonized EN under Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 297 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Опрема за пренесување во аналогна телевизиска радиодифузна служба; Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 297 V1.1.1: 2005)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum matters (ERM); Transmitting equipment for analogue television broadcast service; Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 326-2 V1.1.2: 2008 (ен) (уин)

Фиксни радиосистеми; Опрема и антени за системи повеќе точки – Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3 (2) од Директивата R&TTE за повеќе точки радиоопрема (идентичен со EN 302 326-2 V1.1.2: 2006)

Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and antennas- Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of Article 3 (2) of the R&TTE Directive for Multipoint Radio Equipment

МКС EN 302 326-3 V1.1.2: 2008 (ен) (уин)

Фиксни радиосистеми; Опрема и антени за системи повеќе точки – Дел 3: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3 (2) од Директивата R&TTE за повеќе точки радиоантени (идентичен со EN 302 326-3 V1.1.2: 2006)

Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and antennas- Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of Article 3 (2) of the R&TTE Directive for Multipoint Radio Antennas

МКС EN 302 340 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Усогласен европски стандард за сателитски земски станици на брод (ESVs) што работат во фреквенциските опсези 11/12/14 GHz наменети за фиксната сателитска служба (FSS) што ги опфаќа суштествените барања според членот 3 (2) од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 340 V1.1.1: 2006)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering essential requirements under Article 3 (2) of the R&TTE Directive

МКС EN 302 372-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Уреди со мал домет (SRD); Опрема за детекција и движење; Радари за испитување на ниво во резервоари (TLPR) што работат во фреквенциските опсези 5.8, 10, 25, 61 и 77 GHz; Дел 2: Усогласен европски стандард според членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 372-2 V1.1.1: 2006)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Equipment for Detection and Movement; Tanks Level Probing Radar (TLPR) operating in the frequency bands 5.8, 10, 25, 61 and 77 GHz; Part 2: Harmonized EN under Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 426 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Усогласен европски стандард за CDMA spread spectrum репетитори што работат во целуларниот опсег 450 MHz (CDMA450) и во опсезите 410, 450 и 870 MHz за PAMR (CDMA PAMR) што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 426 V1.1.1: 2006)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum repeaters operating in the 450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA PAMR) covering essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 454-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Метеоролошка помош (Met Aids); Радиосонди што се употребуваат во фреквенцискиот опсег од 1668.4 MHz до 1690 MHz; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3(2) од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 454-2 V1.1.1: 2006)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range; Part 2: Harmonised EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

МКС EN 302 502 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Радиомрежи за широкопојасен пристап (BRAN); Фиксни широкопојасни системи за пренос на податоци во 5.8 GHz; Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3.2. од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 502 V1.1.1: 2006)

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems; Harmonized EN covering essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive

МКС EN 302 510-2 V1.1.1: 2008 (ен) (уин)

Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Радиоопрема во фреквенцискиот опсег од 30 MHz до 37.5 MHz за активни медицински мембрански импланти со ултра мала моќност и додатоци; Дел 2: Усогласен европски стандард што ги опфаќа суштествените барања од членот 3(2) од Директивата R&TTE (идентичен со EN 302 510-2 V1.1.1: 2006)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio equipment in the frequency range 30 MHz to 37,5 MHz for Ultra Low Power Active Medical Membrane Implants and Accessories; Part 2: Harmonised EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

МКС EN 303 035-1 V1.2.1: 2008 (ен) (уин)

Усогласен европски стандард за TETRA-опрема што ги опфаќа суштествените барања според членот 3.2. од Директивата R&TTE; Дел 1: Говор плус податоци (V+D) (идентичен со EN 303 035-1 V1.2.1: 2001)

Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Part 1: Voice plus Data (V+D)

МКС EN 303 035-2 V1.2.2: 2008 (ен) (уин)

Усогласен европски стандард за TETRA-опрема што ги опфаќа суштествените барања според членот 3.2. од Директивата R&TTE; Дел 2: Директен начин на работа (DMO) (идентичен со EN 303 035-2 V1.2.2: 2003)

Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Part 2: Direct Mode Operation (DMO)

МКС ETS 300 487/A1: 2008 (ен) (уин)

Сателитски земски станици и системи (SES); Мобилни земски станици (ROMES) само за прием што работат во опсегот 1.5 GHz за пренос на податоци; Радиофреквенциски (RF) спецификации (идентичен со ETS 300 487/A1:1997)

Satellite earth stations and systems (SES); Receive-only mobile earth stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications; Radio frequency (RF) specifications

_____ *Директива 1999/5/ЕС Радио и телекомуникациска терминална опрема*

2. Нацрт македонски стандарди

Врз основа на Законот за стандардизација (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 54/02) и Правилникот за изработка и усвојување на македонски стандарди и други стандардизациски документи, ИСРМ на предлог на Техничките работни тела на ИСРМ – Технички комитети, објавува расправа за нацрт македонските стандарди (Н МКС).

Коментарите за нацрт македонските стандарди, по писмен пат да се достават до ИСРМ (со назнака за кој Технички комитет, и за кој стандард се однесува коментарот) во рок од 30 дена до 6 месеци, согласно предлогот за јавна расправа даден од соодветниот Технички комитет, од денот на објавување на расправата во Огласникот за стандарди и други стандардизациски документи.

Нацрт македонските стандарди за сите заинтересирани страни се на располагање во ИСРМ, улица “Васил Главинов“ бб. блок 10 мезанин, 1000 Скопје.

ИСРМ ТК 15 - Испитување без разрушување

Н МКС EN ISO 1330-9:2008 (мк) (упр)

Испитување без разрушување - Терминологија - Дел 9: Термини кои се употребуваат при испитување со акустична емисија (идентичен со EN ISO 1330-9:2000)

Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing

ICS: 01.040.19 / 19.100

_____ Рок за јавна расправа 6 мај 2008

3. Предлог за усвојување на меѓународни, европски и други национални стандарди

Врз основа на Законот за стандардизација (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 54/02) и Правилникот за изработка и усвојување на македонски стандарди и други стандардизациски документи, ИСРМ на предлог на Техничките работни тела на ИСРМ – Технички комитети и Советот на ИСРМ, објавува расправа за предлог за усвојување на меѓународни, европски и други национални стандарди како македонски.

Коментарите на предлогот за усвојување на меѓународни, европски и други национални стандарди, по писмен пат да се достават до ИСРМ (со назнака за кој Технички комитет, и за кој стандард се однесува коментарот) во рокот предвиден за јавната расправа од денот на објавување на расправата во Огласникот за стандарди и други стандардизациски документи.

Предлог за усвојување на меѓународни и европски стандарди поднесен од страна на Технички комитет

ИСРМ ТК 1 – Опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери

EN 60079-28:2007

Explosive atmospheres -- Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation

Експлозивни атмосфери – Дел 28: Заштита на опрема и преносни системи со примена на оптичко зрачење

ICS 29.260.20

EN 60079-30-1:2007

Explosive atmospheres -- Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements

Експлозивни атмосфери – Дел 30-1: Електрична отпорност утврдена со загревање – Општи услови и услови за испитување

ICS 29.260.20

EN 60079-30-2:2007

Explosive atmospheres -- Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for design, installation and maintenance

Експлозивни атмосфери – Дел 30-2: Електрична отпорност утврдена со загревање – Упатство за примена при проектирање, инсталација и одржување

ICS 29.260.20

EN 60079-5:2007

Explosive atmospheres -- Part 5: Equipment protection by powder filling "q"

Експлозивни атмосфери – Дел 5: Заштита на опрема со полнење со прашок "q"

ICS 29.260.20

EN 60079-6:2007

Explosive atmospheres -- Part 6: Equipment protection by oil immersion "o"

Експлозивни атмосфери – Дел 6: Заштита на опрема со потопување во масло "o"

ICS 29.260.20

EN 60079-17:2007

Explosive atmospheres -- Part 17: Electrical installations inspection and maintenance

Експлозивни атмосфери – Дел 17: Технички преглед и одржување на електрични инсталации

ICS 29.260.20

EN 60079-19:2007

Explosive atmospheres -- Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation

Експлозивни атмосфери – Дел 19: Поправка, ремонт и подобрување на опремата

ICS 29.260.20

EN 60079-1:2007

Explosive atmospheres -- Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"
Експлозивни атмосфери – Дел 1: Заштита на опрема со непродорно куќиште "d"
ICS 29.260.20

EN 60079-2:2007

Explosive atmospheres -- Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p"
Експлозивни атмосфери – Дел 2: Заштита на опрема со куќиште под притисок "p"
ICS 29.260.20

EN 60079-29-1:2007

Explosive atmospheres -- Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Експлозивни атмосфери – Дел 29-1: Детектори за гас – Карактеристични барања на детектори за запаливи гасови
ICS 29.260.20

EN 60079-29-2:2007

Explosive atmospheres -- Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen
Експлозивни атмосфери – Дел 29-2: Детектори за гас – Избор, инсталација, користење и одржување на детектори за запаливи гасови и кислород
ICS 29.260.20

EN 1127-1:2007

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
Експлозивни атмосфери – Спречување на експлозија и заштита од експлозии – Дел 1: Основни концепти и методологија
ICS 29.260.20

EN 12874:2001

Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use
Задржувачи на пламен – Карактеристични барања, методи за испитување и ограничувања при нивно користење
ICS 13.230

IEC/TR 60695-8-2:2008

Fire hazard testing - Part 8-2: Heat release - Summary and relevance of test methods
Тестирање на опасност од пожар – Дел 8-2: Краток преглед и применливост на методите за испитување
ICS 13.220.40, 29.020

EN 14492-2:2006

Cranes - Power driven winches and hoists - Part 2: Power driven hoists
Кранови – Моторни макари и дигалки – Дел 1: Моторни дигалки
ICS 53.020.20

EN 14973:2006/AC:2007

Conveyor belts for use in underground installations - Electrical and flammability safety requirements – **Corrigendum**
Транспортни ленти за употреба во подземни инсталации – Барања за електрична и пожарна безбедност - **Коригендум**
ICS 53.040.20

EN 14983:2007

Explosion prevention and protection in underground mines - Equipment and protective systems for firedamp drainage
Спречување и заштита од експлозија во подземни рудници - Опрема и заштитни системи за дренажа на руднички гас
ICS 73.100.20

EN 14986: 2007

Design of fans working in potentially explosive atmospheres
Проектирање на вентилатори за работа во потенцијални експлозивни атмосфери
ICS 23.120; 29.260.20

EN 14994: 2007

Gas explosion venting protective systems
Заштитни системи за испитување на експлозивен гас
ICS 13.240

EN 15188: 2007

Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations
Ограничување на самозапалување кое се однесува на акумулирана прашина
ICS 13.230

EN 15198:2007

Methodology for the risk assessment of non-electrical equipment and components for intended use in potentially explosive atmospheres
Методологија за проценка на ризикот од неелектрична опрема и компоненти наменети за употреба во потенцијални експлозивни атмосфери
ICS 13.230

EN 15233: 2007

Methodology for functional safety assessment of protective systems for potentially explosive atmospheres
Методологија за функционална безбедносна проценка на заштитните системи за потенцијални експлозивни атмосфери
ICS 13.230

_____ Рок за јавна расправа 6 мај 2008

ИСПМ ТК 8 – Топлински карактеристики на згради и градежни компоненти**EN ISO 9288:1996**

Thermal insulation – Heat transfer by radiation – Physical quantities and definitions
(ISO 9288:1989)

Топлинска изолација - Пренесување на топлина со зрачење - Физички големини и дефиниции
ICS: 91.120.10/01.060/01.040.91

EN 12086:1997

Thermal insulating products for building applications – Determination of water vapour transmission properties.

Топлинско изолациони производи за примена во згради - Определување на особини за пренесување на водна пара
ICS:91.100.99

EN 12114:2000

Thermal performance of buildings – Air permeability of building components and building elements – Laboratory test method

Топлински карактеристики на згради - Пропусливост на воздух на градежни компоненти и градежни елементи - Лабораториска метода за тестирање
ICS:91.060.10

EN 21412-2:2003

Thermal performance of windows, doors and shutters – Determination of thermal transmittance by hot box method – Part 2: Frames

Топлински карактеристики на прозорци, врати и капаци - Определување на коефициент на пренесување на топлината со метода на загрејана комора - Дел 2: Рамки
ICS: 91.060.50/91.120.10

EN 12412-4:2003

Thermal performance of windows, doors and shutters – Determination of thermal transmittance by hot box method – Part 4: Roller shutter boxes

Топлински карактеристики на прозорци, врати и капаци - Определување на коефициент на пренесување на топлината со метода на загрејана комора - Дел: 4 Кутии за ролетни
ICS:91.060.50/91.120.10

EN 12431:1998/A1:2006

Thermal insulating products for buildings applications – Determination of thickness for floating floor insulating products

Топлинско изолациони производи за примена во згради - Определување на дебелина на изолациони производи за пливачки под
ICS:90.100.99/91.120.10

EN ISO 12570:2000

Hygrothermal performance of building materials and products – Determination of moisture content by drying at elevated temperature (ISO 12570:2000)

Хигротермички карактеристики на градежни материјали и производи - Определување на содржаната влага со сушење при висока температура

ICS:91.100.01

EN ISO 12571:2000

Hygrothermal performance of building materials and products – Determination of hygroscopic sorption properties (ISO 12571:2000)

Хигротермички карактеристики на градежни материјали и производи -Определување на хигроскопни сорпциони особини

ICS:91.100.01

EN ISO 12572:2001

Hygrothermal performance of building materials and products – Determination of water vapour transmission properties (ISO 12572:2001)

Хигротермички карактеристики на градежни материјали и производи -Определување на особини при пренесување на водна пара

ICS:91.120.10

EN 12865:2001

Hygrothermal performance of building components and building elements – Determination of the resistance of external wall systems to driving rain under pulsating air pressure

Хигротермички карактеристики на градежни компоненти и градежни елементи - Определување на отпор за надворешни системи на ѕидови при врнење на насочен дожд при промена на притисок на воздух.

ICS:91.120.30

EN 13009:2000

Hygrothermal performance of building materials and products – Determination of hygric expansion coefficient

Хигротермички карактеристики на градежни материјали и производи -Определување на коефициент на ширење на влага

ICS:91.100.01

EN 13363-1:2003/A1:2007

Solar protection devices combined with glazing – Calculation of solar and light transmittance – Part 1: Simplified method

Опрема за заштита од сонце во комбинација со застаклувањето - Пресметка на пропуштање на сонце и светлина - Дел 1: Поедноставена метода

ICS:91.120.10/17.180.20

EN 13363-2:2005/AC:2006

Solar protection devices combined with glazing – Calculation of total solar energy transmittance and light transmittance – Part 2: Detailed calculation method

Опрема за заштита од сонцето во комбинација со застаклувањето - Пресметка на пропуштање на вкупната сончева енергија и пропуштање на светлината - Дел 2: Детална пресметковна метода

ICS:91.120.10/17.180.20

EN ISO 13786:2007

Thermal performance of building components – Dynamic thermal characteristics – Calculation methods (ISO 13786:1999)

Термички карактеристики на компоненти за згради - Динамички термички карактеристики - Методи за пресметка

ICS:91.120.10/91.060.01

EN ISO 13791:2004

Thermal performance of buildings – Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling – General criteria and validation procedures (ISO 13791:2004)

Термички карактеристики на згради - Пресметка на внатрешни температури во просторија без вештачко ладење - Општи критериуми за потврдување на процедури

ICS:91.120.10

EN ISO 13792:2005

Thermal performance of buildings – Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling – Simplified methods (ISO 13792:2005)

Термички карактеристики на згради - Пресметка на внатрешни температури во просторија без вештачко ладење - поедноставени методи

ICS:91.120.10

EN ISO 13793:2001

Thermal performance of buildings – Thermal design of foundations to avoid frost heave (ISO 13793:2001)

Термички карактеристики на згради - Термичко проектирање на темели за избегнување на оштетување од мраз

ICS:91.120.10/91.020.00

EN ISO 15927-5:2004

Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 5: Data for design heat load for space heating (ISO 15927-5:2004)

Хигротермални карактеристики на згради - Пресметка и претставување на климатски податоци - Дел 5: Податоци на проектни загуби на топлина за греење

ICS: 91.120.10/91.120.30/07.060.00

_____ Рок за јавна расправа 6 мај 2008

ИСПМ ТК 12 Патишта - материјали, опрема и сигнализација

EN 12597:2000

Bitumen and bituminous binders – Terminology

Битумени и битуменски врзива - Терминологија

ICS: 01.040.075/01.040.91/75.140/91.100.050

EN 12849:2002

Bitumen and bituminous binders - Determination of penetration power of bitumen emulsions

Битумени и битуменски врзива – Определување на способност на пенетрирање за битуменски емулзии

ICS: 91.100.050

EN 12850:2002

Bitumen and bituminous binders - Determination of the pH value of bitumen emulsions

Битумени и битуменски врзива – Определување на pH вредност на битуменски емулзии

ICS: 91.100.050

EN 13074:2002

Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bitumen emulsions by evaporation

Битумени и битуменски врзива – Одделување на врзивото од битуменските емулзии со испарување

ICS: 75.140/91.100.050

EN 13305:2003

Bitumen and bituminous binders - Framework of specification of hard industrial bitumens

Битумени и битуменски врзива – Технички спецификации за тврд индустриски битумен

ICS: 75.140/91.100.050

EN 14733:2005

Bitumen and bituminous binders - Bituminous emulsions, fluxed and cut-back bitumen factory production control

Битумени и битуменски врзива – Битуменски емулзии, истекување и намалување на контролата на фабричкото производство на битумените.

ICS: 75.140

EN 13108-1:2006

Битуменски мешавини – Технички услови за метеријали – Дел 1: Асфалт бетон

Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete

ICS: 93.080.20

_____ Рок за јавна расправа 6 мај 2008

ИСРМ ТК 15 - Испитување без разрушување

EN 12084:2001/A1:2003

Non-destructive testing - Eddy current testing - General principles and guidelines

Испитување без разрушување – Испитување со вртложни струи – Општи принципи и напатствија

ICS: 19.100

EN 12223:1999

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Specification for calibration block No. 1

Испитување без разрушување – Испитување со ултразвук – Спецификации за калибрациониот блок No 1

ICS: 19.100

EN 12543-1:1999

Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 1: Scanning method

Испитување без разрушување – Карактеристики на фокалните точки на индустриските рендгенски уреди што се применуваат за испитувања без разрушување – Дел 1: Сканирачки метод

ICS: 19.100

EN 12543-2:1999

Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method

Испитување без разрушување – Карактеристики на фокалните точки на индустриските рендгенски уреди што се применуваат за испитувања без разрушување – Дел 2: Радиографски метод со точкест отвор

ICS: 19.100

EN 12543-3:1999

Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 3: Slit camera radiographic method

Испитување без разрушување – Карактеристики на фокалните точки на индустриските рендгенски уреди што се применуваат за испитувања без разрушување – Дел 3: Радиографски метод со процеп

ICS: 19.100

EN 12543-4:1999

Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 4: Edge method

Испитување без разрушување – Карактеристики на фокалните точки на индустриските рендгенски уреди што се применуваат за испитувања без разрушување – Дел 4: Метод со раб/ивица

ICS: 19.100

EN 12543-5:1999

Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 5: Measurement of the effective focal spot size of mini and micro focus X-ray tubes

Испитување без разрушување – Карактеристики на фокалните точки на индустриските рендгенски уреди што се применуваат за испитувања без разрушување – Дел 5: Мерење на ефективната големина на фокалната точка на мини и микро фокусни рендгенски цевки

ICS: 19.100

EN 12544-1:1999

Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 1: Voltage divider method

Испитување без разрушување – Мерење и проценка на напонот на рендгенската цевка – Дел 1: Метод со разделувач на напонот

ICS: 19.100

EN 12544-2:2000

Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 2: Constancy check by the thick filter method

Испитување без разрушување – Мерење и проценка на напонот на рендгенската цевка – Дел 2: Проверка на констаноста со метод на дебел филтер

ICS: 19.100

EN 12544-3:1999

Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 3: Spectrometric method

Испитување без разрушување – Мерење и проценка на напонот на рендгенската цевка – Дел 3: Спектрометриски метод

ICS: 19.100

EN 12668-1:2000/A1:2004

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 1: Instruments

Испитување без разрушување – Карактеризација и верификација на ултразвучната опрема за испитување – Дел 1: Инструменти

ICS: 19.100

EN 12668-2:2001/A1:2004

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 2: Probes

Испитување без разрушување – Карактеризација и верификација на ултразвучната опрема за испитување – Дел 2: Сонди

ICS: 19.100

EN 12668-3:2000/A1:2004

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 3: Combined equipment

Испитување без разрушување – Карактеризација и верификација на ултразвучната опрема за испитување – Дел 3: Комбинирана опрема

ICS: 19.100

EN 12679:1999

Non-destructive testing - Determination of the size of industrial radiographic sources - Radiographic method

Испитување без разрушување – Определување на големината на радиографските извори – Радиографски метод

ICS: 19.100

EN 13018:2001/A1:2003

Non-destructive testing - Visual testing - General principles

Испитување без разрушување – Визуелно испитување – Општи принципи

ICS: 19.100

EN 13068-1:1999

Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 1: Quantitative measurement of imaging properties

Испитување без разрушување – Радиоскопско испитување – Дел 1: Квантитативно мерење на особините на сликата

ICS: 19.100

EN 13068-2:1999

Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 2: Check of long term stability of imaging devices

Испитување без разрушување – Радиоскопско испитување – Дел 2: Проверка на долготрајната стабилност на уредите за добивање слика

ICS: 19.100

EN 13068-3:2001

Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 3: General principles of radioscopic testing of metallic materials by X- and gamma rays

Испитување без разрушување – Радиоскопско испитување – Дел 3: Општи принципи на радиоскопско испитување на метални материјали со рендгенски и гама зраци

ICS: 19.100

EN 13184:2001/A1:2003

Non-destructive testing - Leak testing - Pressure change method

Испитување без разрушување – Испитување на пропуштање – Метод со промена на притисок

ICS: 19.100

EN 13185:2001/A1:2003

Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method

Испитување без разрушување – Испитување на пропуштање – Метод со трасерски гас

ICS: 19.100

EN 13192:2001

Non destructive testing - Leak testing - Calibration of reference leaks for gases

Испитување без разрушување – Испитување на пропуштање – Калибрација на референтни количини гас што истекуваат

ICS: 19.100

EN 1330-11:2007

Non-destructive testing - Terminology - Terms used in X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials

Испитување без разрушување – Терминологија – Термини кои се употребуваат при рендгенската дифракција од поликристални и аморфни материјали

ICS: 01.040.19 / 19.100

EN 1330-5:1998

Non-destructive testing - Terminology - Part 5: Terms used in Eddy current testing

Испитување без разрушување – Терминологија – Дел 5: Термини кои се употребуваат при испитување со вртложни струи

ICS: 01.040.19 / 19.100

EN 1330-7:2005

Non-destructive testing - Terminology - Part 7: Terms used in magnetic particle testing

Испитување без разрушување – Терминологија – Дел 7: Термини кои се употребуваат при испитување со магнетни честички

ICS: 01.040.19 / 19.100

EN 1330-8:1998

Non-destructive testing - Terminology - Part 8: Terms used in leak tightness testing

Испитување без разрушување – Терминологија – Дел 8: Термини кои се употребуваат при испитување на пропуштање

ICS: 01.040.19 / 19.100

EN 1330-9:2000

Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing

Испитување без разрушување – Терминологија – Дел 9: Термини кои се употребуваат при испитување со акустична емисија

ICS: 01.040.19 / 19.100

EN 13477-1:2001

Non-destructive testing - Acoustic emission - Equipment characterisation - Part 1: Equipment description

Испитување без разрушување – Акустична емисија – Карактеризација на опремата – Дел 1: Опис на опремата

ICS: 19.100

EN 13477-2:2001

Non-destructive testing - Acoustic emission - Equipment characterisation - Part 2: Verification of operating characteristic

Испитување без разрушување – Акустична емисија – Карактеризација на опремата – Дел 2: Верификација на работните карактеристики

ICS: 19.100

EN 13554:2002/A1:2003

Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles

Испитување без разрушување – Акустична емисија – Општи принципи

ICS: 19.100

EN 13625:2001

Non-destructive testing - Leak test - Guide to the selection of instrumentation for the measurement of gas leakage

Испитување без разрушување – Испитување на пропуштање – Водич за избор на опрема за мерење на истекување на гас

ICS: 19.100

EN 13860-1:2003

Non destructive testing - Eddy current examination - Equipment characteristics and verification - Part 1: Instrument characteristics and verification

Испитување без разрушување – Испитување со вртложни струи – Карактеристики на опремата и верификација – Дел 1: Карактеристики на опремата и верификација

ICS: 19.100

EN 13860-2:2003

Non-destructive testing - Eddy current examination - Equipment characteristics and verification - Part 2: Probe characteristics and verification

Испитување без разрушување – Испитување со вртложни струи – Карактеристики на опремата и верификација – Дел 2: Карактеристики на сондата и верификација

ICS: 19.100

EN 13860-3:2003

Non-destructive testing - Eddy current examination - Equipment characteristics and verification - Part 3: System characteristics and verification

Испитување без разрушување – Испитување со вртложни струи – Карактеристики на опремата и верификација – Дел 3: Карактеристики на системот и верификација

ICS: 19.100

EN 13925-1:2003

Non-destructive testing - X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous material - Part 1: General principles

Испитување без разрушување – Рендгенска дифракција од поликристални и аморфни материјали – Дел 1: Општи принципи

ICS: 19.100

EN 13925-2:2003

Non-destructive testing - X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials - Part 2: Procedures

Испитување без разрушување – Рендгенска дифракција од поликристални и аморфни материјали – Дел 2: Процедури

ICS: 19.100

EN 13925-3:2005

Non destructive testing - X ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials - Part 3: Instruments

Испитување без разрушување – Рендгенска дифракција од поликристални и аморфни материјали – Дел 3: Инструменти

ICS: 19.100

EN 13927:2003

Non-destructive testing - Visual testing – Equipment
Испитување без разрушување – Визуелно испитување - Опрема

ICS: 19.100

EN 14096-1:2003

Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control

Испитување без разрушување – Квалификација на системите за дигитализација на радиографски филм – Дел 1: Дефиниции, квантитативни мерења на параметрите за квалитет на сликата, стандарден референтен филм и квалитативна контрола

ICS: 19.100

EN 14096-2:2003

Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 2: Minimum requirements

Испитување без разрушување – Квалификација на системите за дигитализација на радиографски филм – Дел 2: Минимални барања

ICS: 19.100

EN 14127:2004

Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement

Испитување без разрушување – Ултразвучно мерење на дебелина

ICS: 19.100

EN 14584:2005

Non-destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Planar location of AE sources

Испитување без разрушување – Акустична емисија – Испитување на метална опрема под притисок за време на испитување за проверка – Планарна локација на изворите на акустична емисија

ICS: 17.140.20 / 77.040.20

EN 14784-1:2005

Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates - Part 1: Classification of systems

Испитување без разрушување – Индустриска компјутеризирана радиографија со фосфорни екрани за зачувување на сликата – Дел 1: Класификација на системите

ICS: 19.100

EN 14784-2:2005

Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates - Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays

Испитување без разрушување – Индустриска компјутеризирана радиографија со фосфорни екрани за зачувување на сликата – Дел 2: Општи принципи за испитување на метални материјали со примена на рендгенски и гама зраци

ICS: 19.100

EN 1518:1998

Non-destructive testing - Leak testing - Characterization of mass spectrometer leak detectors

Испитување без разрушување – Испитување на пропуштање – Карактеризација на мас-спектрометриските детектори за истекување

ICS: 19.100

EN 15317:2007

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment

Испитување без разрушување – Испитување со ултразвук – Карактеризација и верификација на ултразвучната опрема за мерење дебелина

ICS: 19.100

EN 15495:2007

Non Destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Zone location of AE sources

Испитување без разрушување – Акустична емисија – Испитување на метална опрема под притисок за време на испитување за проверка – Зонска локација на изворите на акустична емисија

ICS: 19.100

EN 25580:1992

Non-destructive testing - Industrial radiographic illuminators - Minimum requirements (ISO 5580:1985)

Испитување без разрушување – Индустриски радиографски негатоскопи – Минимални барања (ISO 5580:1985)

ICS: 19.100

EN 27963:1992

Welds in steel - Calibration block No. 2 for ultrasonic examination of welds (ISO 7963:1985)

Завари кај челици – Калибрационен блок No 2 за ултразвучно испитување на завари (ISO 7963:1985)

ICS: 25.160.40 / 77.040.20

EN 444:1994

Non-destructive testing - General principles for radiographic examination of metallic materials by X- and gamma-rays

Испитување без разрушување – Општи принципи за радиографско испитување на метални материјали со рендгенски и гама зраци

ICS: 19.100

EN 462-1:1994

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 1: Image quality indicators (wire type) - Determination of image quality value

Испитување без разрушување – Квалитет на сликата на радиограмот – Дел 1: Индикатори за квалитет на сликата (жичен тип) – Определување на вредноста за квалитетот на сликата

ICS: 19.100

EN 462-2:1994

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 2: Image quality indicators (step/hole type) - Determination of image quality value

Испитување без разрушување – Квалитет на сликата на радиограмот – Дел 2: Индикатори за квалитет на сликата (степенести со отвор тип) – Определување на вредноста за квалитетот на сликата

ICS: 19.100

EN 462-3:1996

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 3: Image quality classes for ferrous metals

Испитување без разрушување – Квалитет на сликата на радиограмот – Дел 3: Класи на квалитет на сликата за црни метали

ICS: 19.100

EN 462-4:1994

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 4: Experimental evaluation of image quality values and image quality tables

Испитување без разрушување – Квалитет на сликата на радиограмот – Дел 4: Експериментална проценка на вредноста за квалитет на сликата и табели за квалитет на сликата

ICS: 19.100

EN 462-5:1996

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 5: Image quality indicators (duplex wire type), determination of image unsharpness value

Испитување без разрушување – Квалитет на сликата на радиограмот – Дел 5: Индикатори за

квалитет на сликата (двожичени), определување на вредноста на неострина на сликата

ICS: 19.100

EN 583-2:2001

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 2: Sensitivity and range setting

Испитување без разрушување – Испитување со ултразвук – Дел 2: Осетливост и поставување на подрачјето

ICS: 19.100

EN 583-3:1997

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 3: Transmission technique

Испитување без разрушување – Испитување со ултразвук – Дел 3: Техника на прозвучување

ICS: 19.100

EN 583-4:2002/A1:2003

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 4: Examination for discontinuities perpendicular to the surface

Испитување без разрушување – Испитување со ултразвук – Дел 4: Испитувања на дисконтинуитети што се нормални на површината

ICS: 19.100

EN 584-1:2006

Non-destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1: Classification of film systems for industrial radiography

Испитување без разрушување – Филмови за индустриска радиографија – Дел 1:

Класификација на системите за филмови за индустриска радиографија

ICS: 19.100

EN 584-2:1996

Non destructive testing - Industrial radiographic film - Part 2: Control of film processing by means of reference values

Испитување без разрушување – Филмови за индустриска радиографија – Дел 2: Контрола на обработката на филмот со помош на референтни вредности

ICS: 19.100

EN ISO 3059:2001

Non-destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle testing - Viewing conditions (ISO 3059:2001)

Испитување без разрушување – Испитување со пенетранти и со магнетни честички – Услови за посматрање (ISO 3059:2001)

ICS: 19.100

EN ISO 3452-2:2006

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials (ISO 3452-2:2006)

Испитување без разрушување – Испитување со пенетранти – Дел 2: Испитувања на пенетрантските материјали (ISO 3452-2:2006)

ICS: 19.100

EN ISO 3452-3:1998

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 3: Reference test blocks (ISO 3452-3:1998)

Испитување без разрушување – Испитување со пенетранти – Дел 3: Референтни испитни блокови (ISO 3452-3:1998)

ICS: 19.100

EN ISO 3452-4:1998

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 4: Equipment (ISO 3452-4:1998)

Испитување без разрушување – Испитување со пенетранти – Дел 4: Опрема (ISO 3452-4:1998)

ICS: 19.100

EN ISO 9934-1:2001/A1:2003

Non-destructive testing - Magnetic particles testing - Part 1: General principles (ISO 9934-1:2003)
Испитување без разрушување – Испитување со магнетни честички – Дел 1: Општи принципи (ISO 9934-1:2003)

ICS: 19.100

EN ISO 9934-2:2002

Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 2: Detection media (ISO 9934-2:2002)
Испитување без разрушување – Испитување со магнетни честички – Дел 2: Медиуми за детекција (ISO 9934-2:2002)

ICS: 19.100

EN ISO 9934-3:2002

Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 3: Equipment (ISO 9934-3:2002)
Испитување без разрушување – Испитување со магнетни честички – Дел 3: Опрема (ISO 9934-3:2002)

ICS: 19.100

ENV 583-6:2000

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 6: Time-of-flight diffraction technique as a method for detection and sizing of discontinuities
Испитување без разрушување – Испитување со ултразвук – Дел 6: Дифракциона техника со време на прелет како метод за детектирање и определување на големината на дисконтинуитетите

ICS: 19.100

_____ Рок за јавна расправа 6 мај 2008

ИСПМ ТК 17 – Квалитет на воздух**ISO 7934:1989 /Amd 1:1998**

Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Hydrogen peroxide/barium perchlorate/Thorin method

Стационарни извори на емисии – Одредување на масена концентрација на сулфур диоксид – Водороден пероксид / бариум перхлорат / Торин метода

ICS: 13.040.40

ISO 7935:1992

Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Performance characteristics of automated measuring methods

Стационарни извори на емисии – Одредување на масена концентрација на сулфур диоксид – Карактеристики на изведба на автоматски мерни методи

ICS: 13.040.40

ISO 9096:2003/Cor 1:2006

Stationary source emissions -- Manual determination of mass concentration of particulate matter

Стационарни извори на емисии – Мануелно одредување на масена концентрација од цврсти честички

ICS: 13.040.40

ISO 10155:1995/Cor 1:2002

Stationary source emissions -- Automated monitoring of mass concentrations of particles -- Performance characteristics, test methods and specification

Стационарни извори на емисии – Автоматски мониторинг на масени концентрации на честички – Карактеристики на изведба, методи на испитување и спецификации

ICS: 13.040.40

ISO 10397:1993

Stationary source emissions -- Determination of asbestos plant emissions -- Method by fibre count measurement

Стационарни извори на емисии – Одредување на азбестни емисии од постројки – Мерна метода со броење на влакна

ICS: 13.040.40

ISO 10780:1994

Stationary source emissions -- Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts
Стационарни извори на емисии – Мерење на брзина и волуменска стапка на проток на гас што протекува низ канали

ICS: 13.040.40

ISO 10849:1996

Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen
Стационарни извори на емисии – Одредување на масена концентрација на азот

ICS: 13.040.40

ISO 11564:1998/Cor 1:2000

Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -- Naphthylethylenediamine photometric method

Стационарни извори на емисии – Одредување на масена концентрација на азотни оксиди – Нафтилетилендиамин фотометриска метода

ICS: 13.040.40

ISO 11632:1998

Stationary source emissions -- Determination of mass concentration of sulfur dioxide -- Ion chromatography method

Стационарни извори на емисии – Одредување на масена концентрација на сулфур диоксид – Метода на јонска хроматографија

ICS: 13.040.40

ISO 12039:2001

Stationary source emissions -- Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen -- Performance characteristics and calibration of automated measuring systems

Стационарни извори на емисии – Одредување на јаглерод монооксид, јаглерод диоксид и кислород – Карактеристики на изведба и калибрација на автоматски мерни системи

ICS: 13.040.40

ISO 12141:2002

Stationary source emissions -- Determination of mass concentration of particulate matter (dust) at low concentrations -- Manual gravimetric method

Стационарни извори на емисии – Одредување на масена концентрација на цврсти честички (прав) при ниски концентрации – Мануелна гравиметриска метода

ICS: 13.040.40

ISO 14164:1999

Stationary source emissions -- Determination of the volume flowrate of gas streams in ducts -- Automated method

Стационарни извори на емисии – Одредување на волуменска стапка на проток на гас што протекува низ канали – Автоматска метода

ICS: 13.040.40;17.120.10

ISO 10498:2004

Ambient air — Determination of sulphur dioxide — ultraviolet fluorescence method.

Амбиентен воздух - Одредување сулфур диоксид - Ултравиолетова флуоросцентна метода

ICS: 13.040.40

ISO 7996:1985

Ambient air — Determination of the mass concentrations of nitrogen oxides — chemiluminescence method.

Амбиентен воздух - Одредување на масени концентрации на азотни оксиди -

Хемилуминисцентна метода

ICS: 13.040.20

ISO 9855:1993

Ambient air — Determination of the particulate lead content of aerosols collected in filters. Atomic absorption spectroscopy method.

Амбиентен воздух - Одредување содржина на лебдечко олово во аеросоли собрани на филтри

- Метода на атомска апсорпциска спектроскопија

ICS: 13.040.20

ISO 4224:2000

Ambient air — Determination of carbon monoxide – Non – dispersive infrared spectrometric method

Амбиентен воздух - Одредување јаглерод монооксид - Недисперзирана инфрацрвена

спектрометриска метода

ICS: 13.040.20

ISO13964: 1998

Air quality – Determination of ozone in ambient air – ultraviolet photometric method
Квалитет на воздух – Одредување озон во амбиентниот воздух – Ултравioletова
фотометриска метода
ICS: 13.040.20

ISO 6145-6: 2003

Gas analysis- Preparation calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 6: Critical orifices
Анализи на гас - Подготовка на смеси на калибрациски гас со користење на динамички волуметриски методи - Дел 6: Критични отвори
ICS:71.040.40

ISO 6145-7: 2001

Gas analysis- Preparation calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods- Part 7: Thermal mass – flow controllers
Анализи на гас - Подготовка на смеси на калибрациски гас со користење на динамички волуметриски методи - Дел 7: Термички маси – Мерачи на проток
ICS: 71.040.40

EN 13528-1:2002

Ambient air quality - Diffusive samplers for the determination of concentrations of gases and vapours - Requirements and test methods - Part 1: General requirements
Квалитет на воздух - Дифузини уреди за одредување на концентрацији и пареи. Барања и методи за испитување - Дел 1: Општи барања
ICS:13.040.40

EN 13528-2:2002

Ambient air quality - Diffusive samplers for the determination of concentrations of gases and vapours - Requirements and test methods - Part 2: Specific requirements and test methods
Квалитет на воздух - Дифузини уреди за одредување на концентрацији и пареи. Барања и методи за испитување - Дел 2: Специфични барања и методи за испитување
ICS:13.040.40

EN 13528-3:2003

Ambient air quality - Diffusive samplers for the determination of concentrations of gases and vapours - Requirements and test methods - Part 3: Guide to selection, use and maintenance
Квалитет на воздух - Дифузини уреди за одредување на концентрацији и пареи. Барања и методи за испитување - Дел 3: Упатство за селекција, користење и одржување
ICS: 13.040.40

_____ Рок за јавна расправа 6 мај 2008

ИСПМ ТК 23 - Заштита на објекти од пожар**EN 13238:2001**

Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates
Реакција на пожарни тестови на градежни производи - Постапки за подготовка и општи правила за избор на подлоги.
ICS:13.220.50

EN 13501-1:2007

Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи - Дел 1: Класификација со примена на податоци од реакција на пожарни тестови
ICS:13.220.50

EN 13501-2:2007

Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи - Дел 2: Класификација со примена на тестови на пожарна отпорност, со исклучок на системите за вентилирање
ICS:13.220.50

EN 13501-3:2005

Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers

Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи -Дел 3: Класификација со примена на тестови на пожарна отпорност на производи и елементи употребени во инсталационите системи во објектите: канали за обезбедување на пожарна отпорност и пожарни придушувачи

ICS:13.220.50

EN 13501-4:2007

Fire classification of construction products and building elements - Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems

Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи -Дел 4: Класификација со примена на тестови на пожарна отпорност на системи за контрола на чад

ICS:13.220.50

EN 13501-5:2005/AC:2006

Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests

Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи -Дел 5: Класификација со примена на резултати од надворешен пожарен тест на покриви.

ICS:13.220.50

_____ Рок за јавна расправа 6 мај 2008

Предлог за усвојување на меѓународни и европски стандарди врз основа на одлуки донесени од Советот на ИСРМ**EN 913:1996**

Gymnastic equipment – General safety requirements and test methods

Гимнастичка опрема – Општи безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 916:2003

Gymnastic equipment – Vaulting boxes – Requirements and test methods including safety

Гимнастичка опрема – Сандак за прескокнување – Барања и методи за испитување вклучувајќи безбедност

ICS: 97.220.30

EN 957–1:2005

Stationary training equipment – Part 1: General safety requirements and test methods

Опрема за вежбање – Дел 1: Општи безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 957–2:2003

Stationary training equipment – Part 2: Strength training equipment, additional specific safety requirements and test methods

Опрема за вежбање – Дел 2: Опрема за зајакнување, дополнителни безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 957-4:1996

Stationary training equipment – Part 4: Strength training benches, additional specific safety requirements and test methods

Опрема за вежбање – Дел 4: Клути за вежбање, дополнителни безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 957-5:1996

Stationary training equipment – Part 5: Pedal crank training equipment, additional specific safety requirements and test methods

Опрема за вежбање – Дел 5: Опрема за вежбање со педали, дополнителни безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 957-6:2001

Stationary training equipment – Part 6: Treadmills, additional specific safety requirements and test methods

Опрема за вежбање – Дел 6: Подвижни ленти за трчање, дополнителни безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 957-7:1998

Stationary training equipment – Part 7: Rowing machines, additional specific safety requirements and test methods

Опрема за вежбање – Дел 7: Уреди за веслање, дополнителни безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 957-8:1998

Stationary training equipment – Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers – Additional specific safety requirements and test methods

Опрема за вежбање – Дел 8: Степери, подвижни скали за искачување и искачувачи, дополнителни безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 957-9:2003

Stationary training equipment – Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods

Опрема за вежбање – Дел 9: Уреди за вежбање со елипсовидно движење, дополнителни безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 957-10:2005

Stationary training equipment – Part 10: Exercise bicycles with a fixed wheel or without freewheel, additional specific safety requirements and test methods

Опрема за вежбање – Дел 10: Велосипеди за вежбање со прицврстено (фиксирано) тркало или без слободен од, дополнителни безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 1466:2004

Child care articles – Carry cots and stands – Safety requirements and test methods

Артикли за детска нега – Детски креветчиња за носење и постаменти – Безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.190

EN 1651:1999

Paragliding equipment – Harnesses – Safety requirements and strength tests

Опрема за параглајдерство – Појаси за затегнување – Безбедносни барања и јакостни тестови

ICS: 97.220.40

EN 1860-1:2003/A1:2006

Appliances, solid fuels and firelighters for barbecuing – Part 1: Barbecues burning solid fuels – Requirements and test methods

Апарати, цврсти горива и запалки за скара – Дел:1 Скари на цврсто гориво – Барања и методи за испитување

ICS: 75.160.10 / 97.040.20

EN 12196:2003

Gymnastic equipment – Horses and bucks – Functional and safety requirements, test methods
Гимнастичка опрема – Гимнастички коњи (коњи со и без рачки) – Функционални и безбедносни барања, методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 12197:1997

Gymnastic equipment – Horizontal bars – Safety requirements and test methods
Гимнастичка опрема – Хоризонтални шипки (разбој) – Безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 12346:1998

Gymnastic equipment – Wall bars, lattice ladders and climbing frames – Safety requirements and test methods

Гимнастичка опрема – Сидни шипки, решеткасти скалила и склопови за искачување – Безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 12432:1998

Gymnastic equipment – Balancing beams – Functional and safety requirements, test methods
Гимнастичка опрема – Греди – Функционални и безбедносни барања, методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 12491:2001

Paragliding equipment – Emergency parachutes – Safety requirements and test methods
Опрема за параглајдерство – Помошни падобрани – Безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.40

EN 12655:1998

Gymnastic equipment – Hanging rings – Functional and safety requirements, test methods
Гимнастичка опрема – Кругови – Функционални и безбедносни барања, методи за испитување

ICS: 97.220.30

EN 13138-2:2002

Buoyant aids for swimming instruction – Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held

Пловни помагала за пливачки инструкции – Дел 2: Безбедносни барања и методи за испитување за пловни помагала што се придржуваат

ICS: 13.340.70

EN 13209-1:2004

Child use and care articles – Baby carriers – Safety requirements and test methods – Part 1: Framed back carriers

Артикли за детска нега – Носилки за бебиња – Безбедносни барања и методи за испитување – Дел 1: Носилки за на грб

ICS: 97.190

EN 13319:2000

Diving accessories – Depth gauges and combined depth and time measuring devices – Functional and safety requirements, test methods

Нуркачки помагала – Длабочински мерила и комбинирани длабочински и уреди за мерење време – Функционални и безбедносни барања, методи за испитување

ICS: 97.220.40

EN 13899:2003

Roller sports equipment – Roller skates – Safety requirements and test methods

Спортска опрема за ролери – Ролери – Безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.220.40

EN 14344:2004

Child use and care articles – Child seats for cycles – Safety requirements and test methods Артикли за детска нега – Детски седишта за велосипеди – Безбедносни барања и методи за испитување

ICS: 97.190

EN 14350-1:2004

Child use and care articles – Drinking equipment – Part 1: General and mechanical requirements and tests

Артикли за детска нега – Прибор за пиење – Дел 1: Општи и механички барања и тестови

ICS: 97.190

_____ *Директива 2001/95/ЕС Општа безбедност на производите*

_____ *Рок за јавна расправа 6 мај 2008*

4. Повлечени македонски стандарди

На предлог на Техничките работни тела на ИСРМ – Технички комитети и Советот на ИСРМ, директорот на ИСРМ донесува одлука за повлекување на конфликтни македонски стандарди кога е донесен нов македонски стандард или кога веќе постоечкиот македонски стандард станува неприменлив.

Напомена: Кога за одредена област е пропишана регулатива (закон, правилник, упатство, наредба) која се повикува на повлечени македонски стандарди истите ќе се применуваат врз основа на таа регулатива, и се до измената или изработката на нова регулатива ќе бидат достапни во ИСРМ.

5. Исправки на македонски стандарди

Во претходните изданија на Огласникот воочени се одредени пропусти во листата на македонските стандарди.

Во продолжение се наведени исправките на ознаките и насловите на македонските стандарди.

- наместо

МКС EN ISO 6185-1:2007 (ен) (уин)

Чамци на пумпање – Дел 1: Чамци со максимална **номинална** моќност на моторот од 4,5 kW (ISO 6185-1:2001) (идентичен со EN ISO 6185-1:2001)

Inflatable boats - Part 1: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)
ICS 47.080.00

МКС EN ISO 6185-2:2007 (ен) (уин)

Чамци на пумпање – Дел 2: Чамци со максимална **номинална** моќност на моторот од 4,5 kW до 15 kW вклучувајќи и 15 kW (ISO 6185-2:2001) (идентичен со EN ISO 6185-2:2001)

Inflatable boats - Part 2: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW to 15 kW inclusive (ISO 6185-2:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 6185-3:2007 (ен) (уин)

Чамци на пумпање – Дел 3: Чамци со максимална **номинална** моќност на моторот од **4,5 kW** и поголема (ISO 6185-3:2001) (идентичен со EN ISO 6185-3:2001)

Inflatable boats - Part 3: Boats with a maximum motor power rating of 15 kW and greater (ISO 6185-3:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 7840:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Огноотпорни **погонски гумени црева** (ISO 7840:2004) (идентичен со EN ISO 7840:2004)

Small craft - Fire-resistant fuel hoses (ISO 7840:2004)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 8469:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Неогноотпорни **погонски гумени црева** (ISO 8469:2006) (идентичен со EN ISO 8469:2006)

Small craft — Non-fire-resistant fuel hoses (ISO 8469:2006)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 8849:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Подводни** пумпи што работат на еднонасочна електрична струја (ISO 8849:2003) (идентичен со EN ISO 8849:2003)

Small craft - Electrically operated direct-current bilge-pumps (ISO 8849:2003)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 9093-1: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Опрема** – Дел 1: Метална (ISO 9093-1:1994) (идентичен со EN ISO 9093-1: 1997)

Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 1: Metallic (ISO 9093-1:1994)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 9093-2:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Опрема** – Дел 2: Неметална (ISO 9093-2:2002) (идентичен со EN ISO 9093-2:2002)

Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 2: Non-metallic (ISO 9093-2:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 10133:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Електрични системи – **Посебни инсталации на** нисконапонска еднонасочна струја (ISO 10133:2000) (идентичен со EN ISO 10133:2000)

Small craft - Electrical systems - Extra-low voltage d.c. installations (ISO 10133:2000)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 10239: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Системи на течен нафтен гас (**LPG**) (ISO 10239:2000) (идентичен со EN ISO 10239:2000)

Small craft – Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2000)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 11547/A1: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Заштита при стартување на менувачот** (ISO 11547:1994) (идентичен со EN ISO 11547: 1994/ A1: 2000)

Small craft – Start-in-gear protection (ISO 11547:1994)

МКС EN ISO 11592: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти со должина помала од 8 m – Одредување на максимална **номинална** погонска моќност (ISO 11592:2001) (идентичен со EN ISO 11592: 2001)

Small craft less than 8 m length of hull - Determination of maximum propulsion power rating (ISO 11592:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 11812: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Водонепропустливи кабини и **кабини за брз одвод** (ISO 11812:2001) (идентичен со EN ISO 11812: 2001)

Small craft - Watertight cockpits and quick-draining cockpits (ISO 11812:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 12215-1: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Изработка и димензионирања – Дел 1: Материјали: смоли за топлинско зајакнување**, зајакнување со стаклени влакна, референтен ламинат (ISO 12215-1:2000) (идентичен со EN ISO 12215-1:2000)

Small craft – Hull construction and scantlings – Part 1: Materials: Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate (ISO 12215-1:2000)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 12215-2:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Изработка и димензионирања – Дел 2: Материјали: главни материјали за сендвич-конструкција**, вградени материјали (ISO 12215-2:2002) (идентичен со EN ISO 12215-2:2002)

Small craft - Hull construction and scantlings - Part 2: Materials: Core materials for sandwich construction, embedded materials (ISO 12215-2:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 12215-3:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Изработка и димензионирања – Дел 3: Материјали: челик, алуминиумски легури, други материјали** (ISO 12215-3:2002) (идентичен со EN ISO 12215-3:2002)

Small craft - Hull construction and scantlings - Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, wood, other materials (ISO 12215-3:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 12215-4:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Изработка и димензионирања – Дел 4: Практикум** и производство (ISO 12215-4:2002) (идентичен со EN ISO 12215-4:2002)

Small craft - Hull construction and scantlings - Part 4: Workshop and manufacturing (ISO 12215-4:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 12216:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Прозорци, отвори за светло, **отвори, метални капаци** и врати – Барања за јакост и барања за **отпорност на временски промени** (ISO 12216:2002) (идентичен со EN ISO 12216:2002)

Small craft - Windows, portlights, hatches, deadlights and doors - Strength and watertightness requirements (ISO 12216:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 13297: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Електрични системи – Инсталации **на** наизменична струја (ISO 13297:2000) (идентичен со EN ISO 13297: 2000)

Small craft - Electrical systems - Alternating current installations (ISO 13297:2000)

МКС EN ISO 13590/Кор.: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Водни пловни објекти за лична употреба – Барања за **изработка** и инсталација на систем (ISO 13590:2003) (идентичен со EN ISO 13590:2003/AC:2004)
Small craft - Personal watercraft - Construction and system installation requirements (ISO 13590:2003)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 14509/ A1:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Мерење на звукот од погонски рекреативни пловни објекти што се пренесува преку воздух (ISO 14509:2000) (идентичен со EN ISO 14509:2000/ A1:2004)
Small craft - Measurement of airborne sound emitted by powered recreational craft (ISO 14509:2000)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 14509-2:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Звук од **вклучени** рекреативни пловни објекти што се пренесува преку воздух – Дел 2: Проценка на звукот со користење референтен пловен објект (ISO 14509-2:2006) (идентичен со EN ISO 14509-2:2006)

Small craft — Airborne sound emitted by powered recreational craft — Part 2: Sound assessment using reference craft (ISO 14509-2:2006)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 14895:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Печки на течно гориво (ISO 14895:2000) (идентичен со EN ISO 14895:2003)

Small craft - Liquid-fuelled galley stoves (ISO 14895:2000)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 14946/ Кор.: 2007(ен) (уин)

Мали пловни објекти – Максимална **моќност** на оптоварување (ISO 14946:2001) (идентичен со EN ISO 14946: 2001/ AC:2005)

Small craft - Maximum load capacity (ISO 14946:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 15083:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Пумпни системи** (ISO 15083:2003) (идентичен со EN ISO 15083:2003)
Small craft - Bilge-pumping systems (ISO 15083:2003)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 15584: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Внатрешни** бензински мотори – **Погонско гориво и електрични компоненти** (ISO 15584:2001) (идентичен со EN ISO 15584: 2001)

Small craft - Inboard petrol engines - Engine-mounted fuel and electrical components (ISO 15584:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 16147:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Внатрешни** дизел-мотори – **Погонско гориво и електрични компоненти** (ISO 16147:2002) (идентичен со EN ISO 16147:2002)

Small craft - Inboard diesel engines - Engine mounted fuel and electrical components (ISO 16147:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 21487:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Трајно поставени резервоари за бензин и дизел (ISO 21487:2006) (идентичен со EN ISO 21487:2006)

Small craft — Permanently installed petrol and diesel fuel tanks (ISO 21487:2006)

ICS 47.080.00

- треба

МКС EN ISO 6185-1:2007 (ен) (уин)

Чамци на пумпање – Дел 1: Чамци со максимална моќност на моторот од 4,5 kW (ISO 6185-1:2001) (идентичен со EN ISO 6185-1:2001)

Inflatable boats - Part 1: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 6185-2:2007 (ен) (уин)

Чамци на пумпање – Дел 2: Чамци со максимална моќност на моторот од 4,5 kW до 15 kW вклучувајќи и 15 kW (ISO 6185-2:2001) (идентичен со EN ISO 6185-2:2001)

Inflatable boats - Part 2: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW to 15 kW inclusive (ISO 6185-2:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 6185-3:2007 (ен) (уин)

Чамци на пумпање – Дел 3: Чамци со максимална моќност на моторот од **15 kW** и поголема (ISO 6185-3:2001) (идентичен со EN ISO 6185-3:2001)

Inflatable boats - Part 3: Boats with a maximum motor power rating of 15 kW and greater (ISO 6185-3:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 7840:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Огноотпорни **црева за гориво** (ISO 7840:2004) (идентичен со EN ISO 7840:2004)

Small craft - Fire-resistant fuel hoses (ISO 7840:2004)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 8469:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Неогноотпорни **црева за гориво** (ISO 8469:2006) (идентичен со EN ISO 8469:2006)

Small craft — Non-fire-resistant fuel hoses (ISO 8469:2006)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 8849:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Потопни** пумпи што работат на еднонасочна електрична струја (ISO 8849:2003) (идентичен со EN ISO 8849:2003)

Small craft - Electrically operated direct-current bilge-pumps (ISO 8849:2003)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 9093-1: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Вентили и фитинзи низ телото/облогата на пловниот објект** – Дел 1: Метални (ISO 9093-1:1994) (идентичен со EN ISO 9093-1: 1997)

Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 1: Metallic (ISO 9093-1:1994)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 9093-2:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Вентили и фитинзи низ телото/облогата на пловниот објект** – Дел 2: Неметални (ISO 9093-2:2002) (идентичен со EN ISO 9093-2:2002)

Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 2: Non-metallic (ISO 9093-2:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 10133:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Електрични системи – **Инсталации за екстра-нисконапонска** еднонасочна струја (ISO 10133:2000) (идентичен со EN ISO 10133:2000)

Small craft - Electrical systems - Extra-low voltage d.c. installations (ISO 10133:2000)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 10239:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Системи на течен нафтен гас (**ТНГ**) (ISO 10239:2000) (идентичен со EN ISO 10239:2000)

Small craft – Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2000)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 11547/A1:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Заштита на менувачот при стартување** (ISO 11547:1994) (идентичен со EN ISO 11547:1994/A1:2000)

Small craft – Start-in-gear protection (ISO 11547:1994)

МКС EN ISO 11592: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти со должина помала од 8 m – Одредување на максимална погонска моќност (ISO 11592:2001) (идентичен со EN ISO 11592: 2001)

Small craft less than 8 m length of hull - Determination of maximum propulsion power rating (ISO 11592:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 11812:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Водонепропустливи кабини и **кабини што брзо се дренираат** (ISO 11812:2001) (идентичен со EN ISO 11812:2001)

Small craft - Watertight cockpits and quick-draining cockpits (ISO 11812:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 12215-1:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Конструкција на телото на пловниот објект и обложување** – Дел 1: Материјали: **термопластични смоли**, зајакнување со стаклени влакна, референтен ламинат (ISO 12215-1:2000) (идентичен со EN ISO 12215-1:2000)

Small craft – Hull construction and scantlings – Part 1: Materials: Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate (ISO 12215-1:2000)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 12215-2:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Конструкција на телото на пловниот објект и обложување** – Дел 2: Материјали: Главни материјали за сендвич-конструкција, вградени материјали (ISO 12215-2:2002) (идентичен со EN ISO 12215-2:2002)

Small craft - Hull construction and scantlings - Part 2: Materials: Core materials for sandwich construction, embedded materials (ISO 12215-2:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 12215-3:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Конструкција на телото на пловниот објект и обложување** – Дел 3: Материјали: челик, алуминиумски легури, **дрво**, други материјали (ISO 12215-3:2002) (идентичен со EN ISO 12215-3:2002)

Small craft - Hull construction and scantlings - Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, wood, other materials (ISO 12215-3:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 12215-4:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Конструкција на телото на пловниот објект и обложување** – Дел 4: **Работилница** и производство (ISO 12215-4:2002) (идентичен со EN ISO 12215-4:2002)

Small craft - Hull construction and scantlings - Part 4: Workshop and manufacturing (ISO 12215-4:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 12216:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Прозорци, отвори за светло, **решетки, капаци** и врати – Барања за јакост и барања за **водонепропустливост** (ISO 12216:2002) (идентичен со EN ISO 12216:2002)

Small craft - Windows, portlights, hatches, deadlights and doors - Strength and watertightness requirements (ISO 12216:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 13297: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Електрични системи – Инсталации **со** наизменична струја (ISO 13297:2000) (идентичен со EN ISO 13297: 2000)

Small craft - Electrical systems - Alternating current installations (ISO 13297:2000)

МКС EN ISO 13590/Кор: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Водни пловни објекти за лична употреба – Барања за **конструкција** и инсталација на систем (ISO 13590:2003) (идентичен со EN ISO 13590:2003/AC:2004)

Small craft - Personal watercraft - Construction and system installation requirements (ISO 13590:2003)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 14509/A1:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Мерење на звукот **емитиран** од погонски рекреативни пловни објекти што се пренесува преку воздух (ISO 14509:2000) (идентичен со EN ISO 14509:2000/A1:2004)

Small craft - Measurement of airborne sound emitted by powered recreational craft (ISO 14509:2000)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 14509-2:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Звук од рекреативни пловни објекти **на моторен погон** што се пренесува преку воздух – Дел 2: Проценка на звукот со користење референтен пловен објект (ISO 14509-2:2006) (идентичен со EN ISO 14509-2:2006)

Small craft — Airborne sound emitted by powered recreational craft — Part 2: Sound assessment using reference craft (ISO 14509-2:2006)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 14895:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Печки на течено гориво **за кујна** (ISO 14895:2000) (идентичен со EN ISO 14895:2003)

Small craft - Liquid-fuelled galley stoves (ISO 14895:2000)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 14946/Кор: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Максимален **капацитет** на оптоварување (ISO 14946:2001)

(идентичен со EN ISO 14946:2001/AC:2005)

Small craft - Maximum load capacity (ISO 14946:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 15083:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Системи од потопни пумпи** (ISO 15083:2003) (идентичен со EN ISO 15083:2003)

Small craft - Bilge-pumping systems (ISO 15083:2003)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 15584: 2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Монтирани** бензински мотори – **Машини со монтирани електрични и компоненти за гориво** (ISO 15584:2001) (идентичен со EN ISO 15584: 2001)

Small craft - Inboard petrol engines - Engine-mounted fuel and electrical components (ISO 15584:2001)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 16147:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – **Монтирани** дизел-мотори – **Машини со монтирани електрични и компоненти за гориво** (ISO 16147:2002) (идентичен со EN ISO 16147:2002)

Small craft - Inboard diesel engines - Engine mounted fuel and electrical components (ISO 16147:2002)

ICS 47.080.00

МКС EN ISO 21487:2007 (ен) (уин)

Мали пловни објекти – Трајно поставени резервоари за бензин и дизел **гориво** (ISO 21487:2006) (идентичен со EN ISO 21487:2006)

Small craft — Permanently installed petrol and diesel fuel tanks (ISO 21487:2006)

ICS 47.080.00

_____ *Директива 94/25/ЕС Рекреативни пловни објекти*

6. Усвоени македонски стандарди со метод на индосирање достапни на македонски јазик

Врз основа на Правилникот за изработка и усвојување на македонски стандарди и други стандардизациски документи, ИСРМ на предлог на Техничките работни тела на ИСРМ – Технички комитети и Работни групи подготвува и издава преводи на меѓународни или европски стандарди или други стандардизациски документи усвоени како македонски.

Усвоените македонски стандарди на предлог на Техничките комитети на ИСРМ со објава во Огласникот на ИСРМ стануваат достапни на македонски јазик.

Македонските стандарди и другите стандардизациски документи за сите заинтересирани страни се на располагање во ИСРМ, улица “Васил Главинов” бб. блок 10 мезанин, 1000 Скопје.

Технички комитети

7. Други информации

8. Ценовник на македонските стандарди

Група	Денари	Страни
1	378	1-2
2	416	3-4
3	492	5-6
4	567	7-8
5	605	9-10
6	681	11-12
7	756	13-14
8	794	15-16
9	870	17-18
10	945	19-20
11	999	21-23
12	1096	24-26
13	1134	27-29
14	1210	30-32
15	1248	33-35
16	1323	36-40
17	1399	41-45
18	1474	46-50
19	1550	51-60
20	1701	61-70
21	1814	71-80
22	1966	81-100
23	2117	101-120
24	2230	121-150
25	2344	151-180
26	2495	181-210
27	2646	211-240
28	2797	241-280
29	2986	281-320
30	3213	321-360
31	3364	361-400
32	3478	401-475
33	3667	476-580
34	3818	581-690
35	3969	691-800
36	4158	801-920
37	4309	921-1050
38	4460	1051-1180
39	4611	1181-1290
40	4800	1291-1400
41	4952	1401-1580
42	5103	1581-1790
43	5254	1791-2000
44	151	Амандман